



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФІ

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

... ПОНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 4 април 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 18 динари. — Претплатата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

316.

Врз основа на член 136 ст. 2 и 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

имајќи ги предвид изјавите од Претседателот на СФРЈ Јосип Броз Тито и Извештајот на делегацијата на СФРЈ за Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана, Заклучоците на Претседателството на СФРЈ и на Претседателството на ЦК СКЈ од 5 октомври 1979 година и мислењето на Сојузниот општествен совет за меѓународни односи,

на предлог од Одборот на Сојузниот собор за надворешна политика и од Одборот на Соборот на републиките и покраините за економски односи со странство,

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 март 1980 година, и Соборот на републиките и покраините, на седницата од 26 март 1980 година донесуваат

ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА ГЛАВНИТЕ ПРАВЦИ НА АКЦИИТЕ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ ОД ШЕСТАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ИЛИ ВЛАДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ ВО ХАВАНА

I

На Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана се постигнати резултати од суштинско значење за натамошниот развој и јакнење на политиката и движењето на неврзаноста; се афирмирани во целост изворните принципи и цели на политиката на неврзаноста и на движењето на неврзаноста, како независна и вонблоковска задвижувачка сила и универзален фактор во меѓународните односи, што суштествено влијае врз јакнењето на мирот, безбедноста, слободниот развој, рамноправната соработка и напредокот; е потврден антиимперијалистичкиот и антиколонијалниот карактер на политиката на неврзаноста и нејзиното определување против сите видови доминација, хегемонија, нерамноправност и експлоатација во меѓународните односи.

Собранието на СФРЈ ја истакнува улогата на Југославија и посебно мошне значајниот личен придонес и ангажирање на Претседателот Тито за зачувување на единството, демократичноста и солидарноста на движењето врз изворните принципи на неврзаноста и јакнењето на неговата акционна способност и насоченост врз клучните прашања на меѓународните односи и соработка;

Спроведувањето во живот на одлуките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана и меѓусебната соработка на неврзаните земји и на земјите во развој врз таа основа зазема истакнато место во борбата за воспоставување на нови меѓународни политички и економски односи; за натамошна афир-

мација на неврзаната политика, јакнење на солидарноста и единството на неврзаните земји и за вистинска изградба на нов меѓународен економски поредок. Политичкото и акционото единство, во натамошната фаза на развојот на движењето на неврзаноста, повеќе отколку што беше порано ќе зависи од способноста на спроведувањето на конкретните засаднички договорени мултилатерални и билатерални економски, научно-технички, информативни, културни и други програми од општ интерес за неврзаните земји и за земјите во развој и светот во целост;

Посебно, економската соработка помеѓу неврзаните и другите земји во развој — врз основите на единството, комплементарноста, заемниот интерес, солидарноста и меѓусебното помагање врз принципите на потпирање врз сопствените сили — станала нужност за сите овие земји како значаен дел на долгорочните процеси на нивниот развој и суштествен елемент во нивната борба за нов меѓународен економски поредок;

Соработката на СФРЈ со неврзаните земји и со земјите во развој претставува нејзина трајна ориентација и долгорочна задача во интерес на јакнењето на сопствената независна меѓународна положба, развој и економска стабилизација.

II

Документите од Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана содржат политичка и акциона платформа на движењето на неврзаноста во неговата борба за решавање на крупни проблеми на современиот свет и за негово дејствување во правецот на прогресивно менување на меѓународните политички и економски односи во интерес на сите народи.

Борбата за примена на одлуките од Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана станува уште поодговорна во условите на сегашното опасно заострување на меѓународната ситуација и загрозување на детантот, што настанаа како последица на глобалната конфронтација на големите сили и блоковското натпреварување, примена на политиката на ширење на сферите на влијанија и свршен чип, напад на независноста и територијалниот интегритет на суверени држави, особено неврзаните, продолжување на трката во вооружување. Во тие услови доследната примена на заклучоците на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана дава перспектива за излез од сегашната криза, за подобрување на меѓународната атмосфера и вистинско решавање на клучните меѓународни проблеми.

Поради тоа, Собранието на СФРЈ ја потврдува и во оваа прилика готовноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да даде свој полн придонес, засадно со другите неврзани земји, со доследно остварување на одлуките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана.

Во остварувањето на одлуките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана Собранието на СФРЈ утврдува дека главните правци на активностите на сите носители на меѓународната соработка во СФРЈ треба да се насочи врз:

- постојаното потврдување и јакнење на изворните принципи и цели на политиката на неврзаноста, нејзината независна позиција и вонблоковска улога и јакнење на единството на движењето на неврзаните земји;

- сестраниот придонес кон намалувањето на меѓународната затегнатост;

- сестраната поддршка на народноослободителните движења;

- решавањето на акутните меѓународни проблеми и кризи во светот што го загрозуваат мирот и постојано ја доведуваат во прашање независноста и самостојниот развој на земјите и народите;

- спротиставувањето на сите обиди за мешање и интервенција во внатрешните работи на други држави;

- сестраниот придонес кон запирањето на трката во вооружувањето и започнувањето на вистински процес на разоружување;

- натамошните напори спорвите и судирите меѓу несврстаните земји да се решаваат исклучиво со мироразубни средства;

- натамошниот развој на демократските односи во движењето на неврзаноста;

- спроведувањето во живот на економскиот дел од Завршната декларација и Акционата програма на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана во функција на остварување на Нов меѓународен економски поредок како клучно прашање за успешно разрешување на постојните светски економски тешкотии во интерес на сите земји;

- утврдувањето на Нова меѓународна стратегија на развојот за третата декада;

- остварувањето на глобалните преговори за меѓународната економска соработка за развој, врз основа и во рамките на Резолуцијата на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана што би ги опфатиле подрачјата на сировините, храната, енергијата, трговијата, технологијата, развојот, парите и финансите, при истовремено активно учество во работата на меѓународните организации (UNKTAD, GATT, Меѓународен монетарен фонд, Меѓународна банка за обнова и развој и други);

- унапредувањето на економските односи на СФРЈ со неврзаните земји и со земјите во развој при активно, непосредно и организирано вклучување на здружениот труд, за да бидат нашите економски односи усогласени со постигнатиот степен во развитокот на политичките односи;

- јакнењето на активностите на неврзаните земји во Организацијата на обединетите нации со цел за спроведување на принципите и целите на неврзувањето и акционите програми на неврзаните земји;

- спроведувањето на мерките на делот од Завршниот документ на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји за соработка и активностите во областа на информациите, со цел за создавање нов меѓународен поредок во оваа област, како значаен наставен дел од изградбата на Нов меѓународен економски поредок;

- сестраното проширување на соработката со неврзаните земји и со земјите во развој во областа на културата, науката, здравството, образованието, спортот и др.

III

Собранието на СФРЈ ги донесува следните заклучоци и препораки:

1. Остварувањето на одлуките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана, со оглед на бројноста на подрачјата што опфаќаат и со оглед на нашиот уставен и политички систем, претпоставува натамошно постојано ангажирање на целата наша општествена заедница од основните и други организации: на здружен труд (вклучувајќи ги и задругите), банките, стопанските комори, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките организации и општествено-политичките заедници, од општините преку републиките и автономните покраини до федерацијата. Поради тоа сите органи, организации и поединци се должни во меѓународните економски, политички, културни, научни и други односи со органите и организациите во странство да се залагаат за остварување на програмите за активност на СФРЈ, што произлегуваат од Одлуките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана. Сопственото организирање и меѓусебната координација и договарање на носителите на меѓународната соработка во СФРЈ е неопходен услов за успешно извршување на програмите и задачите на ова подрачје.

2. Сите носители на меѓународната активност во СФРЈ ќе разработат програми на активност на своето подрачје на работа во согласност со своите уставни и законски овластувања и ќе преземаат конкретни мерки на активност за нивна реализација. Програмата на Сојузниот извршен совет за остварување на задачите што произлегуваат од одлуките и препораките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји и Програмата за активност во Стопанската комора на Југославија и општите здруженија за спроведување на заклучоците на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана даваат рамки за изработка на такви програми.

3. Собранијата на општествено-политичките заедници, во прв ред собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини треба да преземаат мерки за успешно спроведување на одлуките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во рамките на својата надлежност.

4. Во подготовките на годишните, среднорочните и долгорочните планови на општествениот развој, што се сега во тек, треба да се води сметка за основните задачи што произлегуваат од документите на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана, за да се постигне, со реални согледувања на интересите и можностите и со донесување на соодветни мерки, максимално ангажирање на целото стопанство и да се унапреди економската соработка со земјите во развој како значаен фактор на нашиот сопствен развој. Во тој правец мора да се зголеми учеството на неврзаните земји и на земјите во развој во економските односи на СФРЈ со странство со цел овие земји на крајот на Среднорочниот план на општествено-економскиот развој на Југославија во периодот од 1981 до 1985 година да учествуваат со најмалку 25% во вкупната економска размена на СФРЈ со странство.

5. Носителите на меѓународната активност во СФРЈ треба да преземаат мерки заради поголемо оспособување и ангажирање на научните институти и други научни организации за нивно поголемо вклучување во спроведувањето на Акционата програма на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана. На тоа ќе придонесат здружувањето и координирањето на програмите на научните и другите институции заради следење, истражување и анализира-

ње на натамошните движења во движењето на неврзаноста во склопот на движењата на меѓународните односи во целост; треба да се преземаат мерки да се разрешуваат материјалнофинансиските, кадровските и другите проблеми на научната работа; да се поттикнува поширокото поврзување на научните институции со здружениот труд. Во тие рамки да се зајакне соработката на научните институции со Меѓународниот центар за управување со претпријатијата во јавна сопственост во земјите во развој.

6. Сојузниот извршен совет ќе обезбеди информации и податоци на сојузните органи и организации потребни за донесување акциони програми за спроведување на одлуките на Шестата конференција и за нивното спроведување да организира целосно, постојано и навремено информирање на соодветните носители на меѓународната активност во СФРЈ.

7. СФРЈ ќе вложи посебни напори во оние области на програмите за акција на меѓусебната соработка на неврзаните земји за кои презела обврска да биде една од земјите координатори: ќе ги иницира акциите што водат кон реални решенија и придонесуваат кон конкретизацијата на соработката. За таа цел, надлежните сојузни органи, во соработка со сите заинтересирани фактори, ќе изработат платформи и програми на активноста во тие области.

8. Подготовките на СФРЈ за Специјалното заседание на Генералното собрание на Обединетите нации за воспоставување Нов меѓународен економски поредок, за глобални преговори и Третата декада на Обединетите нации за стратегијата на развојот подразбираат ангажирање на сите органи и организации, во согласност со нивните надлежности. Платформите за оние меѓународни конференции и програмите на акциите ќе ги разгледуваат работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ во рамките на својот делокруг. Со своите активности на конференциите на неврзаните земји, земјите во развој и во работата на разни органи и агенции на Обединетите нации, претставниците на СФРЈ имаат обврска да придонесуваат кон доследната примена на одлуките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана.

9. Сите носители на меѓународната активност во СФРЈ ќе ја развиваат својата активност во правецот на остварувањето на заклучоците на Собранието на СФРЈ за економска соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со земјите во развој и за спроведување на економските одлуки на Петтата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Коломбо. Овие заклучоци во најголема мера придонесуваат кон остварувањето и на одлуките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана на подрачјето на меѓусебните односи на СФРЈ со земјите во развој.

10. Сојузниот собор и Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ќе го претресуваат најмалку еднаш годишно спроведувањето на одлуките на Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана. Соборите ќе ги разгледуваат платформите за меѓународната активност на СФРЈ на одделните подрачја, што се од значење за спроведувањето на одлуките на Шестата конференција. Соборите ги обврзуваат своите работни тела во рамките на својот делокруг да учествуваат целосно во утврдувањето и спроведувањето на програмите за активност на СФРЈ, да го следат остварувањето на програмите и по потреба, да предлагаат усвојување на соодветни акти на Собранието на СФРЈ и други мерки.

11. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 92-18/79-034
26 март 1980 година
Белград

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,

Зоран Полич, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Стана Томашевиќ-Ариесен, с. р.

317.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, врз основа на член 285 точка 10 од Уставот на СФРЈ и чл. 136 и 174 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го разгледа, во рамките на својот делокруг, на седницата од 26 март 1980 година Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет за периодот од 16 мај 1978 до крајот на 1979 година,

имајќи ги предвид оцените на состојбата и остварените резултати во сите области на општествениот живот, содржани во тој извештај и во експозето на претседателот на Сојузниот извршен совет, и

тргнавајќи од оцените и предлозите од работните тела на Сојузниот собор, на Собранието на СФРЈ и од заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, како и од мислењата и оцените дадени во текот на претресот на седницата на Соборот ги донесе следните

ЗАКЛУЧОЦИ

I

Сојузниот извршен совет, како извршен орган на Собранието на СФРЈ, во извештајниот период, успешно ја остварува својата управна функција и со својата работа суштествено придонесе кон работата и остварувањето на задачите на делегатското собрание на СФРЈ.

Сојузниот извршен совет, во рамките на надлежноста утврдена со Уставот на СФРЈ, изврши обемни, сложени и мошне одговорни работи и задачи. Со тоа даде значаен придонес кон натамошната изградба на системот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и на единствените основи на политичкиот систем, кон јакнењето на безбедноста и одбранбената способност на земјата, кон доградбата на сојузното законодавство и кон донесувањето на плански документи за развојот и спроведувањето на политиката на општествено-економскиот и социјалниот развој.

Сојузниот извршен совет значително придонесе и кон успешното дејствување на нашата земја на меѓународен план во условите на влошени меѓународни односи и кон афирмацијата на основните принципиелни ставови и начела на надворешната политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, посебно за зачувување на мирот во светот кон решавање на меѓународните спорови по мирен пат и кон развивањето на движењето на неврзаните како и кон јакнењето на меѓународната положба и на угледот на нашата земја во светот.

II

1. Сојузниот извршен совет во извештајниот период му посвети значајно внимание на остварувањето на политиката на економска стабилизација. Преземени се низа мерки во економската политика, како и во другите области на општествениот живот. Меѓутоа, понекогаш тие мерки не ги даваа очекуваните резултати, помеѓу другото и затоа што не

се донесувани на време или утврдуваат парцијални решенија. Сојузниот собор укажува дека бавно се применуваат некои основни системски решенија, бавно се воспоставуваат доходните односи, а е забавена и работата врз донесување на преостанатите закони со кои, што врз основа на Уставот на СФРЈ и концептот на Законот за здружениот труд, се уредуваат односите во општествената репродукција.

Сојузниот собор укажува дека е неопходно да се забрза работата врз донесување на преостанатите системски закони, зашто тие се еден од условите за натамошна и поцелосна преобразба на општествено-економските односи, посебно на подрачјето на здружување на трудот и средствата и стопанисување со средствата на проширената репродукција, како и да се изработи целосна програма за економска стабилизација.

За да се остварува успешно започнатиот процес на трансформирање на општествено-економските односи, неопходно е во самоуправниот здружен труд и во општеството во целост активност на општествените субјекти решително да се насочи кон доследна примена на системските решенија, посебно во областа на кредитно-банкарскиот и монетарниот систем и системот на осигурување, потоа на системските решенија во областа на распределбата на доходот односно системот на цените, даноците и придонесите и во примената на принципите на слободна размена на трудот. Заради тоа е неопходно да се анализираат и идентифицираат причините за заостанување во примената на системските решенија на овие подрачја за да се отстрануваат тие што поуспешно и да се остварува системот поцелосно.

Соборот укажува дека за примената на системските решенија е неопходна зголемена општествена, политичка и работна одговорност на сите општествени фактори во самоуправниот здружен труд и во општеството во целост.

2. Сојузниот извршен совет даде значаен придонес кон изградбата на системот на сојузниот законодавство и кон изградбата на новиот правен систем во СФРЈ. Во наредниот период треба повеќе да се стори врз доградбата и унапредувањето на правниот систем на Југославија и тоа, пред сè, од становиштето на неговата рационализација и доградба на правните институти и определувања што се вградени во сојузното законодавство, правно-техничкото усовршување на решенијата, како и кодификацијата на одделни области на општествените односи.

Натамошното поопштествување на законодавната политика и законодавниот процес е постојана задача, за што постојат и објективни услови во целокупниот општествено-политички систем на самоуправниот општество. Поопштествувањето на законодавната политика и процесот бара вклучување на сите општествени субјекти во сите процеси на нормирање на општествените односи, а посебно вклучување на работните тела на соборот и заедничките работни тела на Собранието на СФРЈ и на делегатската основа во процесот на подготвувањето и донесувањето на сојузните закони.

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата во својата работа треба да му посветат повеќе внимание на спроведувањето на утврдената политика на сојузните закони и други општи акти на Собранието на СФРЈ и на време да го известуваат за тоа Собрането на СФРЈ. Со самото тоа и Сојузниот собор и неговите работни тела повеќе би се ангажирале врз следењето на спроведувањето на утврдената политика и отстранувањето на уочените недостатоци во спроведувањето на законите, подзаконските прописи и други општи акти.

Донесувањето на подзаконски акти е еден од основните услови за успешно и правилно остварување на законите. Од тие причини треба да се забрза донесувањето на подзаконските акти, но не само

оние од делокругот на Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, туку и подзаконски акти за извршување на сојузните закони за чие извршување се надлежни органите во републиките и покраините. Сојузниот извршен совет треба да обезбеди следење на активностите и состојбата во тие области и да презема мерки заради остварување на проблемите што настанале во спроведувањето на сојузните закони и до го известува редовно за тоа Сојузниот собор.

Борбата за поголем степен на уставноста и законитоста, а со тоа и заштитата на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните и на нивните самоуправни организации и заедници, не само во процесот на донесувањето на акти, туку и во нивната примена, е мошне сложена задача. За доследно остварување на уставноста и законитоста е неопходно да се отстрануваат како определени несогласности, така и недоследности во извршувањето на донесените прописи. Нужно е да се обрне поголемо внимание и на разграничувањето помеѓу регулативната надлежност на федерацијата, социјалистичките републики и социјалистички автономни покраини, како и на вкупниот законодавен однос според регулативата на општините и самоуправниот регулатива на организациите на здружен труд и други самоуправни заедници.

Во рамките на утврдената ориентација врз натамошното усовршување и доградба на правниот систем на СФРЈ постои објективна потреба да се донесе резолуција на Собранието на СФРЈ за изградбата и натамошниот развој на правниот систем на СФРЈ. Во оваа работа свое место и улога ќе има Сојузниот извршен совет, како и Сојузниот комитет за законодавство и другите сојузни органи на управата и надлежните органи во социјалистичките републики и во социјалистичките автономни покраини.

3. Сојузниот извршен совет треба да им посвети поголемо внимание на договорите, на општествените договори и на самоуправните спогодби. Потребно е да се анализираат и објаснат основните причини за бавноста во договарањето, во општественото договарање и самоуправното спогодување, неизвршувањето на преземените обврски и неспремност да се новелираат надминатите решенија во нив. Процесот на договарање за основните прашања не може да биде сведен само на договарањето на извршните органи на собранијата на општествено-политичките заедници. Во текот на договарањето мораат порано да се вклучат, во согласност со својата улога, делегатските собранија и другите органи во федерацијата, во републиките и автономните покраини. За спроведување на договорно утврдената политика е неопходно натаму да се развива системот на договарање и спроведување и да јакне одговорноста на сите учесници во договарањето и спогодувањето за остварување на договорното да се одбегнува административен период во решавањето на проблемите на општествениот развој, посебно во областа на општествено-економските односи итн.

4. Сојузниот собор ги поддржува оцените на Сојузниот извршен совет за состојбата на безбедноста, заштитата на уставниот поредок, јавната безбедност и работата на органите и службите за безбедност, како и напорите што се вложени во таа област. Високиот степен на безбедноста на нашата земја е израз на политичката стабилност на нашето социјалистичко самоуправно општество, полна афирмација на неврзаната надворешна политика и се поголемиот углед на Југославија во светот, како и постојаната активност на организираниите сили на општеството и на сите носители на општествената самозаштита.

Остварениот развој на социјалистичките самоуправни односи во земјата дава широки можности

за натамашно развивање на системот на општествена самозаштита врз најшироки општествени односи. Затоа е потребно Сојузниот извршен совет и другите одговорни сојузни органи да донесуваат потребни мерки заради натамошна изградба и посета на да ги разгледуваат оние прашања, што сите носители на општествената самозаштита ќе ги поттикнуваат за поуспешно извршување на нивните задачи.

Посебен проблем претставува безбедноста на сите гранки на сообраќајот, за што Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ расправаше неколку пати и донесе соодветни заклучоци. Со оглед на состојбата на безбедноста на сообраќајот, Сојузниот извршен совет во наредниот период треба да им посвети посебно внимание на овие прашања и да преземе соодветни мерки за да се зголеми безбедноста во сите гранки на сообраќајот и за тоа да го известува Собранието на СФРЈ.

5. Сојузниот собор оценува дека се постигнати значајни резултати во доградбата на системот на општонародната одбрана: дека значително е зајакната боевата готовност, оспособеност и ефикасност на ЈНА и на вооружените сили во целост, како и дека се зајакнати материјалните резерви. Потпирајќи се врз изразената стабилност на општеството, политичкото единство и готовноста на сите наши народи и народности, на работните луѓе и граѓаните да се спроведува доследно политиката на Сојузот на комунистите на Југославија со другарот Тито на чело, во овој период силно зајакна одбранбено-заштитната сила и способност на општеството во целост да му се противстави на секој притисок и агресија. Сојузниот извршен совет ја интензивира во минатиот период работата врз спроведувањето на политиката во областа на општонародната одбрана, која е утврдена во прописите и заклучоците на Собранието на СФРЈ, основите на одбранбените планови и подготвителните мерки и во други документи на Претседателството на СФРЈ.

Тргувајќи од нашето концепциско определување, а имајќи ги предвид сите поголеми заострувања во меѓународните односи. Соборот смета дека се нужни постојани и долгорочни напори за јакнење на одбранбено-заштитната сила на општеството и дека во планирањето и преземањето на сите мерки на општествено-економскиот развој треба да му дава особено значење на јакнењето на одбранбената способност на општеството.

Сојузниот извршен совет треба во иднина да вложува уште поголеми напори заради оспособување на сојузните органи на управата за извршување на работите на одбраната.

6. Во областа на финансирањето на федерацијата, се преземени опсежни мерки заради усогласување на растежот на буџетската потрошувачка на федерацијата со растежот на општествениот производ и националниот доход; постепено намалување на финансирањето на буџетот на федерацијата од емисија; преиспитување на дејството на автоматизам на финансирањето на претежниот дел од буџетот на федерацијата и на обврските по таа основа од поранешните години; ребаланс, извршување и контрола на извршувањето на буџетот на федерацијата; преминување од буџетската на календарска година, со ориентација да се надминат појавите на автархијност во финансирањето на програмата за модернизација на сојузните органи и организации. Тоа се однесува, пред сè, и на поопштествувањето на постапката за разгледување на материјалите за завршната сметка и за буџетот на федерацијата; поголема финансиска дисциплина и организираност врз принципите на економичност и рационалност на корисниците на буџетот на федерацијата; подобро и поцелосно користење на капацитетите и опремата на корисниците на буџетот, обезбедување механизам за следење на ефектите на вложените финансиски средства и ол.

Иако активноста и мерките што се преземани во областа на контролата на употребата на средствата од буџетите на федерацијата во 1978 и 1979 година придонесоа кон подобрување на финансиската дисциплина на корисниците на средствата од буџетот на федерацијата уште не се отстранети недостатоци, како: недоволна превентивна контрола, неусогласеноста на програмите за работа на органите на контролата — Службата на општественото книговодство на Југославија, буџетската инспекција и другите инспекторати, кадровската непотполнотост на овие служби, ненавремено поведување постапка и сл.

Сојузниот извршен совет во наредниот период, при поднесувањето на извештај, посебно ќе му обрне внимание на спроведувањето на уставните одредби, сојузните закони и други прописи за финансирање на федерацијата, тргувајќи, пред сè, од утврдената политика на Собранието на СФРЈ односно Сојузниот собор.

7. Во остварувањето на уставните решенија во областа на правосудството се постигнати забележани успеси што се резултат од особено активност, како на Сојузниот извршен совет, така и на органите на сојузната управа и на сојузните правосудни органи, а и надлежните органи и тела во социјалистичките републики и во социјалистичките автономни покраини. Процесот на натамошно поопштествување на работата на правосудните органи, во што посебна улога и значење има самоуправниот судство, се остварува успешно, а соодветен придонес дадоа правосудните органи и кон развојот на целокупниот систем на општествената самозаштита.

Во наредниот период е неопходно да се согледа функционирањето на новата организација на правосудството и како се остваруваат материјалните и процесните закони од оваа област, односно кои проблеми се јавуваат во практиката. Во врска со тоа посебно треба да се оцени како, врз основите на новиот правосуден систем и доста изразените разлики во организацијата и надлежноста на правосудните органи (особено на судовите) во републиките и во автономните покраини, се остваруваат уставните права на работните луѓе и граѓаните пред тие органи.

8. Во областа на социјалната политика, Соборот ги поддржува ставовите за потребата, издвојувања за задоволување на општите и заедничките потреби да се вршат во договорените рамки. За остварување на ова определување е неопходно да се усогласуваат издвојувањата за заеднички и општи потреби со растежот на доходот.

Во практиката се постави прашањето за начинот на следење на основните показатели за состојбата во областа на здравството, на социјалната и детската заштита, образованието, домувањето и сл. Поради тоа е неопходно Сојузниот извршен совет да се договори со извршните совети на собранијата на републиките и на автономните покраини како ќе се утврди следењето и кои се основни показатели во тие области, што се од интерес за целата земја.

За областа на социјалната политика во идната работа треба да се преземат сите мерки за да се оствари договорената политика што е утврдена во Препораката за спроведувањето и натамашното изградување на политиката на вработување, односно во заклучоците на Соборот што се однесуваат на: вработеноста и вработувањето, остварувањето на работните односи, политиката во областа на лековите, исправноста на намирниците и на предметите за општа употреба, човековата средина, заштитата на растенијата од заразни болести и фитици и заштитата на животните од заразни болести, од надлежноста на федерацијата, како и следење на спроведувањето на меѓународните договори во тие области што ги ратификувала СФРЈ.

9. Во развојот и остварувањето на борчката и инвалидската заштита се постигнати определени резултати во јакнењето на општествено-економската положба на борците и воените инвалиди во подобрувањето на остварувањето на нивната здравствена заштита и други прашања. Заклучоците на Сојузниот собор што се однесуваат на контролата на законитоста и рационалното користење на средствата од буџетот на федерацијата, наменети за финансирање на основната борчко-инвалидска заштита се спроведуваат недоследно. Законот за евиденциите за борците не се спроведува. Со оглед на значењето на ова прашање во наредниот период, потребно е Сојузниот извршен совет и соодветните органи на управата да му посветат на тоа поголемо внимание и да преземат потребни мерки заради разрешување на проблемите и на отворените прашања во оваа област на општествените односи.

10. Кон афирмацијата на надворешната политика и на меѓународната положба на Југославија голем личен придонес со своите лични иницијативи, ангажирање и авторитет што го ужива во светот, даде Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито. Сојузниот извршен совет вложи значајни напори во спроведувањето на неврзаната надворешна политика на СФРЈ, во развивањето на сите форми на соработка со другите држави, во решавањето на крупните задачи на нашите економски односи со странство и за потсилена активност на нашата земја во движењето на неврзаните земји, во меѓународните организации, посебно во Организацијата на обединетите нации и на меѓународен план воопшто. Со тоа Сојузниот извршен совет суштествено придонесе кон афирмацијата на уставните начела на нашата надворешна политика и јакнење на независната меѓународна положба и угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Сојузниот собор посебно го истакнува ангажирањето на Сојузниот извршен совет во извештајниот период во областа на проширувањето и унапредувањето на односите и соработката на СФРЈ со неврзаните земји и со земјите во развој и во програмирањето на акции и во донесувањето на мерки заради спроведувањето на одлуките од VI конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана.

Имајќи ги предвид сложените меѓународни услови, Сојузниот собор ја истакнува потребата од потсилено дејствување на нашата земја на меѓународен план, пред сè, во рамките на движењето на неврзаните земји. Тоа повлекува по себе и натамошно поголемо ангажирање на Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации во правец на остварување на главните цели и задачи на нашата надворешна политика. Сето тоа претпоставува натамошни мерки врз унапредување на функционирањето на сите надворешно-политички органи и служби во земјата, вклучувајќи ги и дипломатско-конзуларните, стопанските и други претставништва на СФРЈ во странство, за да бидат овие органи и служби во состојба да дејствуваат што поефикасно во остварувањето на целите и задачите на надворешната политика на СФРЈ. При тоа се укажува на важноста што побрзо да се донесе закон за вршење на надворешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата и сојузните организации.

Во натамошното остварување на односите помеѓу Сојузниот собор и Сојузниот извршен совет е неопходно да се обезбеди навремено вклучување на Сојузниот собор и на неговите работни тела во најкрупните надворешнополитички активности на нашата земја.

III

1. Односите помеѓу Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет се оства-

рувани врз основите на Уставот на СФРЈ, Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и на ставовите што ги утврдуваше Собранието на СФРЈ. Во натамошната работа, тргнувајќи од остварените резултати, неопходно е да се унапредуваат и усовршуваат тие односи.

2. Во остварувањето на функцијата на Сојузниот извршен совет како извршен орган на Собранието на СФРЈ утврдена со Уставот на СФРЈ се јавува определени проблеми на кои укажува Сојузниот собор:

(1) И покрај постигнатите позитивни резултати во програмирањето на работата, во практиката уште не е постигнато задолжително ниво на организираност и меѓусебна соработка во врска со подготвувањето, донесувањето и извршувањето на програмите и плановите за работа. Поради тоа, потребно е натаму да се усовршуваат облиците и методите на соработката и во процесот на подготвувањето на програмите за работа, а и во извршувањето на утврдените задачи, заради поуспешно остварување на функцијата на делегатското собрание на СФРЈ.

(2) Материјалите што се поднесуваат до Сојузниот собор на разгледување често пати не се приспособени кон потребите на делегатите и делегатската база, зашто се преопширни, нецелосни без алтернативни решенија итн. Материјалите треба да се доставуваат на време, збиено, прегледно и во форма што овозможува да се води за нив целосна расправа и да се заземаат ставови.

(3) Односите на сојузните органи на управата спрема Собранието на СФРЈ, по правило, се одвиваа преку Сојузниот извршен совет, а не и непосредно, што ја намалуваше нивната непосредна одговорност кон Собранието на СФРЈ за состојбата во определени области на општествениот живот. Во иднина треба да јакне непосредната одговорност на сојузните органи на управата кон Собранието на СФРЈ и да се осочуваат кон пројавување на поголем степен на самостојност и иницијатива во предлагање на решенија за унапредување на состојбата и за донесување мерки во соодветни области на општествениот живот, а во рамките на нивните права, должности и одговорности.

(4) Кадровската оспособеност на стручните служби на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата претставува значаен фактор за успешно извршување на работите и задачите на овие органи. Поради тоа, во наредниот период би требало да се води повеќе сметка за стручното образование и усовршување на работниците во работните заедници на тие органи. При решавањето на овие прашања посебно внимание треба да ѝ се посвети на соодветната застапеност на кадрите од сите републики и автономни покраини врз работите на основната дејност. Треба да се обезбеди и поадекватна примена на принципот на наградување според трудот и создавање потребни материјални предуслови за остварување на утврдената кадровска политика при зголемена одговорност за извршување на работите и работните задачи. Соборот го поддржува ставот на Сојузниот извршен совет да не се зголемува бројот на вработените работници во сојузните органи на управата.

(5) За остварување на уставниот концепт на федерацијата и на односите во неа од посебно значење се односите и соработката на органите во федерацијата со соодветните органи во републиките и автономните покраини. Во оваа соработка, која се продлабочува постојано и богати со нови форми, сè уште има слабости и недостатоци. Во иднина треба да се доградуваат и усовршуваат постојните методи и форми на меѓусебна соработка. Во таа смисла важноста на меѓурејубличките комитети би требало да се насочи кон постапката за усогласување на ставовите само за подзаконски акти и кон соработка во подготвувањето на акти, а важноста

на Координационата комисија на Сојузниот извршен совет, пред сè, кон прашањата за координација.

Сојузниот извршен совет треба и натаму да вложува напори за остварување на својата уставна функција на насочување и усогласување на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации. Посебно внимание треба да ѝ се посвети на афирмацијата на општествените совети и на советите во одделни сојузни органи на управата односно за одделни управни области од ставовиштето на натамошно поопштествување на вршењето на функциите на органите на управата.

(6) Сојузниот извршен совет и органите на сојузната управа треба и натаму да ја развиваат соработката со општествено-политичките и со другите општествени организации во федерацијата, со Стопанската комора на Југославија, со општите здруженија, со организациите на здружен труд и со други организации и заедници, со научните и стручните институции и на тој начин да обезбедуваат услови за успешна работа на Собранието на СФРЈ и за успешно вклучување на делегатската основа во процесот на одлучување за прашањата од надлежноста на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

За остварувањето на функцијата на делегатското Собрание на СФРЈ, како и правата и должностите на Сојузниот извршен совет, посебно е значајно да се користат поинтензивно достигнуањата и резултатите од научното творештво. Од тие причини науката и нејзините сознанија треба повеќе да се вградуваат во работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и прв нив да се заснова предлагање на политиката, на закони, прописи и други акти. Во наредниот период Сојузниот извршен совет треба да ги согледа сите можности за пошироко вклучување на науката во работата врз предлагање на политиката и врз донесување на закони, прописи и други акти на Собранието на СФРЈ и својата активност повеќе да ја заснова врз резултатите од научните истражувања и достигнуања.

(7) Институтот делегатско прашање треба да им овозможи на делегатите целосно и брзо да бидат известени и запознаени со актуелните акции и мерки што ги презема Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата. Во врска со тоа одговорот на делегатско прашање би требало да се даде од органот на управата, по правило, на самата седница, а најдоцна на наредната седница на Соборот. Во наредниот период, Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата треба поголемо внимание да му посветат на последното остварување на уставниот и деловничкиот концепт за делегатското прашање.

3. Тргувајќи од Одлуката на Сојузниот собор да се пристапи кон промена на Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет ќе ги изврши на време сите подготовки за измени и дополненија на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и на другите соодветни сојузни закони, во согласност со работата врз промените на Уставот на СФРЈ.

IV

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг го прифаќа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет за периодот од 16 мај 1978 до крајот на 1979 година и ја одобрува неговата работа.

2. Сојузниот извршен совет, во својата натамошна работа, ќе ги извршува задачите утврдени со овие заклучоци имајќи ги при тоа предвид и мислењата, ставовите и предлозите од работните тела на Сојузниот собор и од заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и за тоа ќе го известува Сојузниот собор.

3. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 021-2/80-030
26 март 1980 година
Белград

Сојузен собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Става Томашевиќ-Арнсен, с. р.

318.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, врз основа на член 286 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 136 и член 173 став 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, го разгледуваше, во рамките на својот делокруг, на седницата од 26 март 1980 година, Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет за периодот од 16 мај 1978 до крајот на 1979 година и тргнувајќи од оцените и ставовите на работните тела на Соборот на републиките и покраините и на заедничките работни тела на Собранието на СФРЈ, од експозето и мислењата и оцените дадени во текот на претресот на седницата на Соборот, ги донесе следните

ЗАКЛУЧОЦИ

I

Работата на Сојузниот извршен совет во извештајниот период се одвиваше во услови на натамошно јакнење и развој на самоуправните социјалистички општествено-економски односи, на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, како и на спроведувањето на сојузното законодавство донесено врз основа на Уставот на СФРЈ. Конгресите на Сојузот на комунистите на Југославија, на Сојузот на комунистите во републиките на Конференцијата на Сојузот на комунистите во покраините, конгресот на Сојузот на синдикатите на Југославија и активноста на спроведувањето на Титовата иницијатива за колективна работа, одлучување и одговорност создадоа мошне поволни општи политички услови за дејствување на сите организирани социјалистички сили и нивно целосно ангажирање врз остварувањето на договорената политика.

Благодарейќи на ваквите општи услови нашето општество во овој период постигна значајни резултати во својот вкупен материјален и општествен развој. Меѓутоа, општествено-економскиот развој беше оптоварен и со затечените проблеми и придружуван од негативни тенденции што во овој период беа позначително изразени. За овој период исто така се карактеристични неповолните движења во меѓународните економски односи, што имаат значајно влијание врз стопанските движења во земјата. Поради сето ова Сојузниот извршен совет се наоѓаше пред мошне крупни задачи, остварувајќи ја својата уставна функција во исклучително сложени услови.

Соборот на републиките и покраините оценува дека Сојузниот извршен совет во изминатиот период и покрај определени недостатоци и слабости на кои е укажано во расправата на седницата на работните тела, остварувајќи ги своите уставни функции и извршувајќи ги доверените задачи, придонесуваше кон натамошниот развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, изградбата на општествено-политичкиот систем и јакнењето на меѓународната улога и положба на нашата земја.

II

Во остварувањето на целите и задачите на Општествениот план на развојот на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, во овој период се постигнати значајни резултати во јакнењето на материјалната основа на општеството и развојот на самоуправните општествено-економски односи. Меѓутоа, во овој период се пројавија и слабости во остварувањето на целите и задачите на развојот, особено на подрачјето на економската стабилизација, економските односи со странство и репродуктивната способност на стопанството. Покрај објективните тешкотии на ова подрачје постојат и бројни субјективни слабости. Во општеството како целина не е остварена потребната координација на работата и неопходната организираност и усогласеност на акциите на сите фактори во согласност со нивните права и должности, особено во областа на договарањето и спогодувањето, усогласувањето на интересите и потребите, како и почитувањето на договорите и спогодбите. Освен тоа, ниту сите мерки на економската политика не беа целосни, доволно меѓусебно поврзани, ниту навремени, а одделни од нив не беа засновани ниту врз реалните економски процени. Поради сето ова дојде до израз тенденцијата за преземање административни мерки на сите нивоа по некои прашања.

Соборот на републиките и покраините смета дека Сојузниот извршен совет треба, во рамките на своите права и должности, да продолжи со уште интензивна работа врз отстранување на уочените недостатоци во развојната и тековната економска политика, а, пред сè, врз создавање услови и поттикнување на рационалното и доходовното стопанисување и поголем степен на организираност и самоуправна поврзаност.

Соборот на републиките и покраините смета како исклучително значајно сите носители на економските одлуки, тргувајќи од заклучоците на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија за остварување на политиката на економската стабилизација, навремено да преземаат потребни мерки за доследно спроведување на договорената политика и извршување на сојузните закони и други општи акти, а особено на задачите утврдени со Резолуцијата за остварување на Општествениот план на Југославија во 1980 година. Сојузниот извршен совет ќе ја следи и поттикнува оваа активност, навремено ќе презема мерки од својата надлежност и ќе му предлага на Соборот на републиките и покраините донесување на соодветни мерки од неговиот делокруг.

Неопходно е исто така да се зајакне активността на сите носители на планирањето врз навремено подготвување на планските документи за периодот од 1981 до 1985 година и што подоследна примена на системот на општественото планирање. За таа цел е неопходно посебно да се зајакне општествено-политичката активност заради навремено склучување на самоуправните спогодби и донесување на договори за основите на планот за наредниот плански период.

Оцена за остварувањето на целите и задачите утврдени со Општествениот план на развојот на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и за политиката на економската стабилизација Соборот на републиките и покраините ќе даде при посебната расправа за тие прашања, што ќе биде извршена според Програмата за работата на Соборот.

III

Сојузниот извршен совет изврши во изминатиот период значајни и сложени задачи во врска со изградбата на правниот систем и усогласувањето на сојузното законодавство со Уставот на СФРЈ. Иако во постапката за донесување закони од делокругот

на Соборот на републиките и покраините значајна улога имаа собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини, нивните делегации во Соборот и работните тела, е неопходно да се прошири законодавната иницијатива и врз другите овластени предлагачи и да се обезбеди поголема улога на другите органи и организации во постапката за донесување на закони.

Во текот на натамошната работа на Сојузното законодавство, е потребно поцелосно да се оценат недостатоците што се однесуваат на прашањата на разграничувањето на сојузното и републичкото, односно покраинското законодавство, на односите помеѓу законите и самоуправното право, меѓусебната усогласеност на сојузните закони, како и другите слабости што се јавувале во практиката.

Заради поефикасно следење на остварувањето на сојузните закони и другите прописи и општи акти треба да се унапредува меѓусебната соработка на сојузните, републичките, односно покраинските органи на управата на овие прашања, да се разработи систем и методологија за остварување увид во појавите на нецелосна и нееднаква примена на ова законодавство, како и мерките за подоследна примена на донесените прописи и утврдената политика.

Исто така, е неопходно навремено да се подготвуваат и донесуваат подзаконските акти и да се преземаат други мерки за што подоследна примена на сојузните закони, другите прописи и општи акти, како и да се обезбеди постојано следење на процесот на нивното донесување и примена.

IV

Во изминатиот период е направен значаен чекор во остварувањето на со Уставот на СФРЈ утврдените односи на Соборот на републиките и покраините и на Сојузниот извршен совет. Подобрено е извршувањето на обврските и одговорноста на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата во поглед на остварувањето на работите и задачите утврдени со Програмата на Соборот на републиките и покраините. Меѓутоа, во наредниот период треба да се воспостави уште подобра соработка во изработката на програмите и плановите за работа, да се утврди приоритетот и поголема селективност на прашањата што се внесуваат во програмите, а заради нивно што поуспешно остварување да се обезбеди навремена примена и доставување на соодветните документи, за да се отстранат појавите на задоцнување во извршувањето на одделните задачи. Исто така, во програмите треба да се издвојат прашањата за кои е потребно заеднички да се утврди начинот на учеството на општествено-политичките организации, на организациите на здружен труд и на нивните асоцијации и други субјекти чијашто соработка е од значење за остварувањето на функциите на Соборот на републиките и покраините, како што е тоа предвидено со Деловникот на Соборот на републиките и покраините.

Постои потреба за поширока примена на институтот на претходна постапка заради разјаснување на начелните прашања и претходна согласност за можните правци за изнаоѓање на суштински решенија за прашањата од делокругот на Соборот. Во текот на разгледувањето на прашањата во претходната постапка треба уште при првата размена на мислења да се обезбедат услови да дојде до израз влијанието на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации, Стопанската комора на Југославија и другите субјекти. Неопходно е Сојузниот извршен совет при поведување постапка за донесување на одделни акти повеќе да се потпира врз резултатите на претходната постапка.

Оценето е дека работата на меѓурејубличките комитети во постапката за остварување на соработката со соодветните рејублички и покраински органи при подготовката на акти од делокругот на соборот на рејубличките и покраините често долго траело попримајќи обележја на усогласување што е уставна функција на Соборот на рејубличките и покраините. Сојузниот извршен совет во остварувањето на соработката со извршните совети на собранијата на рејубличките и покраините во постапката на подготовката на акти за кои одлучува Соборот на рејубличките и покраините врз основа на согласноста на рејубличките и покраинските собранија треба да ги користи формите на соработка што ќе овозможат поефикасна подготовка на предлозите, а меѓурејубличките комитети треба да ја остваруваат својата улога во согласност со Уставот на СФРЈ утврдените функции.

Соборот смета дека Сојузниот извршен совет треба да има уште поактивна творечка улога во постапката на усогласувањето на ставовите во работните тела на Соборот на рејубличките и покраините, тргнувајќи од своите со Уставот на СФРЈ утврдени функции, системски решенија и договорена политика.

Институтот на делегатско прашање треба натаму да се развива и изградува во функција на една од формите на политичка контрола и остварување уред во состојбата и проблемите во одделните области од надлежноста на Соборот на рејубличките и покраините. Треба да се развива практиката Соборот и Сојузниот извршен совет институтот на делегатско прашање да го користат во правецот на подобро согледување на одделните проблеми пројавени во практиката, утврдување на причините на нивното настанување, како и навремено преземање на мерки за нивно решавање.

V

Потребно е натаму да се подобруваат условите за доследно остварување на уставната улога и одговорност на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на управата и сојузните организации, и унапредување на целокупната нивна организацион и метод на нивната работа.

Сојузниот извршен совет треба натаму да ја унапредува својата уставна функција во поглед насочувањето и усогласувањето на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации. Неопходно е натамошно унапредување на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации, да се обезбедува повисоко ниво на нивната стручност и одговорност за извршување на работите и задачите што им се доверени, како и нивно непосредно поврзување и соработка со научните организации и потпирање врз резултатите на научните истражувања и сознанија. Со цел за што поделосно обезбедување на општественото влијание врз нивната работа и натамошна демократизација на вршењето на функцијата на управата треба, сообразно со Законот за основите на системот на општествените совети и за сојузните општествени совети, да се забрза формирањето на совети во одделни органи на управата или за одделни управни области.

Сојузната управа треба натаму да се оспособува за користење на современите методи на прибирање и обработка на податоци и за современи форми на работата. Исто така треба да се обезбеди поголемо ниво на стручноста на работниците и нивна поголема подвижност, како и поголема одговорност на рејубличките и покраините за кадровскиот состав на сојузните органи на управата и на сојузните организации. Поврационалната работа на управата и посебно извршувањето на работите во врска со при-

мената на Уставот на СФРЈ, Законот за здружениот труд и другите системски решенија и побрзото пренесување на државната регулатива врз здружениот труд, во многу би ги проширило и можностите за натамошно унапредување на целокупната работа во Соборот на рејубличките и покраините. Во идната работа треба да се развива практиката на непосредни односи на Соборот на рејубличките и покраините и сојузните органи на управата и сојузните организации.

VI

Соборот на рејубличките и покраините оценува дека поднесувањето на извештајот за работата на Сојузниот извршен совет е значајно за остварувањето на со Уставот на СФРЈ утврдените односи помеѓу Сојузниот извршен совет и Соборот на рејубличките и покраините. Со известувањето би требало да се опфати, пред сè, улогата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и сојузните организации во спроведувањето на системските решенија и договорената политика, законите, другите прописи и општите акти што соборот ги донесува. Тргнувајќи од забелешките и предлозите што се дадени во Соборот на рејубличките и покраините и неговите работни тела при расправата за овој извештај, во наредниот период со Деловникот на Собранието на СФРЈ треба поблиску да се утврди содржината и карактерот на годишните извештаји за работата на Сојузниот извршен совет.

Оценувајќи го извршувањето на работите и задачите во извештајниот период, Соборот на рејубличките и покраините во рамките на својот делокруг го прифаќа Извештајот на Сојузниот извршен совет и експозето на претседателот на Соборот. Сојузниот извршен совет во натамошната работа ќе тргнува од ставовите содржани во овие заклучоци и ќе ги има предвид забелешките и предлозите изнесени на седницата на Соборот и во работните тела во текот на разгледувањето на Извештајот.

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06. 3-46/80-945
26 март 1980 година
Белград

Собор на рејубличките и покраините
на Собранието на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

Претседател,
Зоран Попич, с. р.

319.

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 16 став 1 и со член 27 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕКСПЕДИРАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПИСМА И ПОШТЕНСКИ КАРТИЧКИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ

1. Организациите на здружен труд на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај мо-

жат своите постојни цени за писма и поштенски картички во внатрешниот поштенски сообраќај да ги зголемат така што новите цени да изнесуваат, и тоа за:

	Динари
1) обични писма со тежина до 20 грама	2,50
2) обични писма со тежина над 20 до 50 грама	3,50
3) обични писма со тежина над 50 грама, за секои натамошни 50 грама тежина или дел од таа тежина, но најмногу до 2.000 грама тежина	0,50
4) стандардизирани писма со тежина до 20 грама	2,50
5) судски писма и писма по управната и прекршочната постапка со тежина до 20 грама	2,50
6) судски писма и писма по управната и прекршочната постапка со тежина над 20 до 50 грама	3,50
7) обична поштенска картичка	2,00
8) стандардизирана поштенска картичка	2,00

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на максималните цени за експедирање и доставување на писма и поштенски картички во внатрешниот поштенски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/78).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 121
27 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

320.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ОДНОСНО ТАРИФИНИ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Организациите на здружен труд што превезуваат стоки на пругите на југословенските железници можат своите постојни цени односно тарифни ставови за превозот на стоки да ги зголемат во просек до 16%, во што е вклучено зголемувањето од 0,56% по основа на измената на далечиномери од 6 февруари 1980 година, при задржување на постојните односи во тарифниот систем.

2. Организациите на здружен труд се должни на Сојузниот завод за цени да му ги достават ценовниците односно тарифите за превозот на стоки (тарифните таблички), утврдени во смисла на точка 1 од оваа одлука. Сојузниот завод за цени во рок од осум дена од денот на доставувањето на ценовниците односно тарифите ќе утврди дали ценовниците односно тарифите се во согласност со одредбите на оваа одлука. Новите цени односно тарифни ставови од тие ценовници односно тарифи нема

да се применуваат додека претходно ценовниците односно тарифите не ќе се усогласат со одредбите на оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на максималните цени односно тарифни ставови за превоз на стоки на пругите на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/79).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 122
27 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

321.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за условите за купување на непроработено злато („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1980 ГОДИНА

1. Стоковниот контингент до кој корисниците на злато во 1980 година можат да купуваат непроработено злато од производителите на злато во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или во странство, се определува за следните намени, и во следната количина, и тоа:

	Килограми
1) за ордени и медали	2
2) за заботехнички цели	1.140
3) за потребите на индустријата	995
4) за потребите на преработката на злато и накит и други предмети од злато	5.871
5) за потребите на VIII медитерански игри Сплит 1979	630
6) за потребите на ковање златници за Кувајт	200

Организациите на здружен труд — производители на злато во Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат за потребите на преработката на злато во своите организации, покрај количините на злато од најмалку 3.327 kg од стокониот контингент определен во одредбите под 3, 4, 5 и 6 став 1 на оваа точка, да користат уште и 50% од количините на зголеменото производство на злато во 1980 година во однос на производството на злато во 1979 година.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 123
27 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

322.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79 и 59/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО

1. Се продолжува важењето на следните решенија, и тоа на:

1) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците на јаглен и при облагородување на јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 61/79 и 65/79);

2) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

3) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

4) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за секундарна преработка на нафта, при што рандманот на искористувањето на нафтата е до односот 25:75 црни и бели продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78 и 65/79);

5) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците на железна руда, во подготовката на железна руда и во производството на кокс, железо и челик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 67/79);

6) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците на бакар и во производството на катоден бакар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79, 67/79 и 8/80);

7) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 70/78, 65/79 и 67/79);

8) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците на олово, цинк и антимон и во производството на олово, цинк и антимон и на нивни придружни метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

9) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците на жива и во производството на жива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

10) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудници и за производство на фероникел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 3/79 и 65/79);

11) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на магнезиум метал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79 и 65/79);

12) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудници и за облагородување на неметали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 67/78, 10/79, 28/79, 65/79 и 67/79);

13) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на

сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 67/79);

14) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на разблажена (46%) азотна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 67/79);

15) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 67/79);

16) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на анхидрид на фтална киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

17) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на анхидрид на малеинската киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78 и 65/79);

18) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на стеаринска и олеинска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

19) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на лимонска и винска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 70/78, 65/79 и 67/79);

20) Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на деривати на 6-аминопеницилинска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79);

21) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за електролитичко производство на хлор и натриум-хидроксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

22) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на каилумови соединенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

23) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на формалин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

24) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на титан-диоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

25) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на амонијак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 67/79);

26) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на калцинирана сода („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

27) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на етан, етилен и полиетилен и за транспорт на етилен и полиетилен од Југославија во Романија преку цевоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

28) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

29) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на PVC гранулат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78 и 65/79);

30) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полистирол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

31) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фенол-меламин и карбамид-формалдехидни маси

за пресување (дуропласт маси) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

32) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

33) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за хлор-алкална електролиза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

34) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на водород — пероксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

35) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 67/79);

36) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на полиуретанска пена („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 3/80);

37) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на диоктилфталат (DOP) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

38) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

39) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на нејоногени тензиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

40) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на фенолна пена со поликондензација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

41) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на фурфурол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

42) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на метанол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

43) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на базни фармацевтски сировини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 70/78, 10/79 и 65/79);

44) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на пеницилин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

45) Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 67/79);

46) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

47) Решението за определување на пониски царински стапки на увоз на специфичната опрема што се користи во производството на криолит, бели саѓи и алуминиум-трифлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

48) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фосфорни соли — (минерални фосфати за добиточна исхрана) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

49) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на комплексно минерално ѓубре врз база на тресет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

50) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиамидни и полполефински и полипропиленски синтетички влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 70/78, 65/79 и 3/80);

51) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

52) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиакрилонитрилни влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

53) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на натриум перборат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/79 и 65/79);

54) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на толуолидиизоцијанат (TDI) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/79 и 65/79);

55) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на трихлорстилен и перхлорстилен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/79 и 65/79);

56) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на лионаралкилбензол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79);

57) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на саѓи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79);

58) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 61/79 и 65/79);

59) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за доработка (сушење, сортирање, влажење, ферментација и др.) на тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

60) Решението за намалување на царината на увозот на рибарски бродови за ловење на риби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/79 и 65/79);

61) Решението за намалување на царината на увозот на поморски рибарски бродови за ловење на риби во океански води и делови на тие бродови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

62) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на јастиви масла („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

63) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на млеко („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

64) Решението за намалување на увоз на локомотиви, вагони и електромоторни возила за потребите на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 68/78, 65/79 и 67/79);

65) Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за манипулација со стоки и одржување и реконструкција на пруги во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

66) Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што се врши за потребите на безбедноста на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

67) Решението за намалување на царината на увоз на специфичната аеродромска опрема што се користи на аеродромите за меѓународен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

65) Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што служи за претовар во линискиот, контејнерскиот и масовниот превоз во пристаништа и луки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

63) Решението за намалување на царината на увоз на специфична опрема што се користи за производство, пренос и емитирање на телевизиска и радио-програма („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 3/79 и 65/79);

70) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за потребите на магистралниот телефонски и телеграфски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78 и 65/79);

71) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на нафтоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 3/79 и 65/79);

72) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

73) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рударските и геолошките истражувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 67/79);

74) Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 65/79);

75) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за хемиска преработка на пченка во шеќери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78 и 65/79);

76) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на маргарин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/80);

77) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за заштита на човековата средина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/78, 12/79, 61/79, 65/79 и 8/80);

78) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на бели лимови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79);

79) Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за политичко-информативна дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79, 25/79 и 65/79);

80) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се врши за потребите на алатни машини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78 и 65/79);

81) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изработка на специјални алати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78 и 65/79);

82) Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за производство на топчести лежишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78 и 65/79);

83) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на делови за трактори, комбајни и стопански друмски возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 50/79, 65/79 и 3/80);

84) Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема што се користи во заштитните работилници за професионална рехабилитација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 68/78, 38/79 и 65/79);

85) Решението за определување на царинската стапка „Слободно“ на увозот на специфична опрема — електронски сметачи што се користат во заводите за статистика („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79).

2. Намалувањето на царината според решенијата од точка 1 на ова решение ќе се применува на увозот што се врши во 1980 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 124
27 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

323.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/80), сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НЕПОТРОШЕНАТА АМОРТИЗАЦИЈА ПРЕС- МЕТАНА ПО МИНИМАЛНИТЕ СТАПКИ ПРОПИ- ШАНИ СО ЗАКОН

Член 1

Корисниците на општествени средства го утврдуваат износот на непотрошената амортизација пресметана по минималните стапки пропишани со закон, на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Како амортизација пресметана по минималните стапки пропишани со закон се подразбира амортизацијата пресметана во 1980 година по стапките утврдени во чл. 35 и 36 од Законот за амортизацијата на основните средства на основните организации на здружен труд и на другите корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76).

Член 3

Корисникот на општествени средства пресметаната амортизација од член 2 на овој правилник и користењето на таа амортизација, како за плаќање на прибавената опрема така и за плаќање на други обврски, ја искажува на посебно аналитичко konto во рамките на контото 100 — Жиро-сметка, односно контото 080 — Парични средства на заедничката потрошувачка.

Член 4

Корисникот на општествени средства, кон налогот за плаќање на прибавената опрема, на Службата на општественото книговодство ѝ поднесува извод за состојбата на посебното аналитичко konto од член 3 на овој правилник, како доказ за износот на непотрошената амортизација пресметана по минималните стапки пропишани со закон.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3452/1
21 март 1980 година
Белград

Сојузен
секретар за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

324.

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74), сојузниот секретар за народна одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ ШТО ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ ГИ ВРШАТ САМИ

1. Воените единици и воените установи, во рамките на системот за заднинско обезбедување на Југословенската народна армија во мир, исклучиво за свои потреби ги вршат следните комунални услуги, и тоа:

- 1) во воениот круг и на воените објекти:
 - одржување на објекти, инсталации и постројки за водовод, канализација, електрична енергија, топлотвод и гасовод, како и на други системи и мрежи;
 - одржување на објекти и уреди за наводнување, за одводнување и за одбрана од поплави;
 - уредување и одржување на патишта и други сообраќајни површини (аеродроми, тенкодроми и сл.);
 - уредување и одржување на паркови, паркови-шуми, рекреациони центри, скверови, дворови и други зелени површини;
 - уредување и одржување на гробишта надгробни споменици и спомен-плочи;
- 2) во воениот круг, на воените објекти и на други простории и објекти кои трајно или привремено се користат за воени потреби (пристапни патишта, привремено користени јавни патишта, кругови на железнички станици, луки и пристаништа — натоварен и растоварен простор, простор користен за воени вежби, маневри, логорување, бивакување и кантонирање како и простор за изведувачки работи на теренот и др.):
 - одржување на чистотија;
 - изнесување на отпадоците (губре) и нивно депонирање, односно уништување, запалување;
 - празнење на објекти за собирање, изнесување и депонирање на течни отпадни материји (фекалии);
 - пречистување и одведување на отпадни води;
 - одведување на атмосферски води;
 - спроведување на мерки за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како и хигиенски и други превентивни мерки;
 - противпожарна заштита и заштита од елементарни непогоди;
 - колење на добиток во сопствена режија.

2. За вршење на комуналните услуги од точка 1 на оваа наредба, работната сила и средствата се обезбедуваат во рамките на системот за заднинско обезбедување на Југословенската народна армија во мир — на касарниски, гарнизонски или меѓугарнизонски принцип, односно на начинот со кој за вршењето на конкретна услуга, се обезбедуваат соодветни организациони и стручни услови и се задоволуваат пропишаните минимални хигиенски и технички услови и условите за заштита при работата.

Под минимални хигиенски технички услови се подразбираат условите пропишани од надлежниот орган за овие видови дејствија (отстранување и однесување, односно одводнување на цврсти и течни отпадни материји, чистење на оцади, противпожарна заштита, дезинфекција, дезинсекција, дератизација и други хигиенски мерки) чие вршење може непосредно да влијае врз личната безбедност и здравје на граѓаните и врз безбедноста на нивниот имот.

3. Ако се оцени дека тоа е порационално и економски погодно, како и во случаите во кои не се исполнети услови од точка 2 став 1 на оваа наредба,

за вршење на одделни услуги од точка 1 на оваа наредба можат, по пат на договор, да се ангажираат соодветни комунални и други работни организации.

За склучување на договорот од став 1 на оваа точка, зависно од конкретните услови што се предмет на договарање, е надлежен старешината кој според прописите за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија, располага со паричните средства за вршење односно финансирање на односната услуга.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Наредбата за определување на комуналните услуги што ги вршат сами воените единици и воените установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/66) и Упатството за примена на одредбите на Наредбата за определување на комуналните услуги што ги вршат сами воените единици и воените установи („Службен воен лист“, бр. 7/67).

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 8
27 март 1980 година
Белград

Сојузен секретар за
народна одбрана
генерал на армијата,
Никола Љубичиќ, с. р.

325.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „BILD“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Bild“ број 56/10 од 6 март 1980 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/861
18 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

326.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kurier“, број 65 од 3 март

1980 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/481
18 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатреш-
ни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р

327.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUIK“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Quik“ број 11 од 6 март 1980 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/856
18 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатреш-
ни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р

328.

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВОЗНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАМИРНИЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА ВО НИВ

Член 1

Во Правилникот за извозните објекти за производство на намирници од животинско потекло и за начинот на работа во нив („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/78), во член 133 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „пет години“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-2233/1
28 март 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Милован Зидар, с. р.

329.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и /1180), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЗНАКИТЕ НА КОЛОВОЗНИКОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за ознаките на коловозникот што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Ознаки на коловозникот. Надолжни ознаки. Дефиниција и поделба — — — — — JUS U.S4.221
- 2) Ознаки на коловозникот. Надолжни ознаки. Полни (неиспрекинати) линии — — — — — JUS U.S4.222
- 3) Ознаки на коловозникот. Надолжни ознаки. Испрекинати линии — — — — — JUS U.S4.223
- 4) Ознаки на коловозникот. Надолжни ознаки. Удвоени линии — — — — — JUS U.S4.224
- 5) Ознаки на коловозникот. Напречни ознаки. Линии на запирање — — — — — JUS U.S4.225
- 6) Ознаки на коловозникот. Напречни ознаки. Косници и граничници — — — — — JUS U.S4.226
- 7) Ознаки на коловозникот. Напречни ознаки. Пешачки премини — — — — — JUS U.S4.227
- 8) Ознаки на коловозникот. Напречни ознаки. Премини на велосипедска патека — — — — — JUS U.S4.228
- 9) Ознаки на коловозникот. Други ознаки. Стрелки — — — — — JUS U.S4.229
- 10) Ознаки на коловозникот. Други ознаки. Полиња за насочување на сообраќајот — — — — — JUS U.S4.230
- 11) Ознаки на коловозникот. Други ознаки. Линии за насочување — — — — — JUS U.S4.231
- 12) Ознаки на коловозникот. Други ознаки. Натписи — — — — — JUS U.S4.232
- 13) Ознаки на коловозникот. Други ознаки. Означување на сообраќајните површини за посебни намени — — — — — JUS U.S4.233
- 14) Ознаки на коловозникот. Други ознаки. Обележување на местата за паркирање — — — — — JUS U.S4.234

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31 3529/2
28 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

330.

Врз основа на член 12 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНОВИТЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО, НА ПЛАНОВИТЕ НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ НА ДЕВИЗИТЕ И НА ПЛАНОВИТЕ НА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО, КАКО И ЗА НАЧИНОТ И СРЕДСТВАТА ЗА НИВНОТО ОСТВАРУВАЊЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Во согласност со Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, како и со основите на заедничката долгорочна политика на развојот, со среднорочниот општествен план на Југославија и со општествените планови на републиките и автономните покраини, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките цели и елементи на плановите на економските односи со странство, на плановите на приливот и одливот на девизите и на плановите на кредитните односи со странство што се од посебно значење за платниот и девизниот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар, како и за начинот и средствата за остварување на тие планови.

I. Заеднички цели во политиката на економските односи со странство и општествено-економски основи врз кои се заснова таа

Член 2

Заеднички цели во политиката на економски односи со странство се:

- остварување на динамичен растеж на вкупната размена со странство, кој се заснова врз јакнењето на извозните можности на југословенското стопанство, при истовремено усогласување на увозот со платнобилансните можности на земјата;
- ширење на постојните и развој на нови производствени, трговски, финансиски и други форми на меѓународна економска соработка;
- економски рамноправно вклучување во меѓународната поделба на трудот и политика на намалување на дефицитот во економската размена со странство;
- поусогласена и порационална регионална размена, со јакнење на уделот на земјите во развој во надворешнотрговската размена на Југославија;
- развивање на кредитните односи со странство на начин што ќе придонесе за натамошно јакнење на угледот на југословенското стопанство на светскиот финансиски пазар;
- одржување на степенот на задолженоста во границите што не ја загрозуваат екстерната ликвидност на земјата.

Член 3

Политиката на економските односи со странство се заснова врз следните општествено-економски основи:

— односите со странство, кои се составен дел на односите во општествената репродукција, да се засновани врз самоуправувањето на работниците и врз здружувањето на трудот и средствата;

— основните организации на здружен труд да се изворни носители на правата и обврските и основница за сите форми на здружување на трудот и средствата на општествената репродукција и во доменот на економските односи со странство;

— доходот врз основа на девизниот прилив да сочинува составен дел од доходот на основната организација на здружен труд;

— девизите, како средства во општествена сопственост, да им припаѓаат на основните организации на здружен труд што учествувале во нивното остварување;

— основните и други организации на здружен труд и нивните заедници, како и републиките и автономните покраини со федерацијата, да го поднесуваат, во рамките на правата и должностите утврдени со уставот, својот дел на одговорноста за платниот и девизниот биланс на земјата и за положбата на Југославија во меѓународните економски односи;

— учеството во меѓународната поделба на трудот да се заснова врз рамноправни односи и врз оптимално користење на природните извори и на материјалните ресурси на земјата, како и на домашниот труд и знаење.

II. Основни начела и критериуми во изработката на плановите

Член 4

Сите носители на економски односи со странство во сите фази на планирањето (подготвувањето, донесувањето и остварувањето на плановите) ќе се придржуваат кон следните основни начела:

— истовременоста на планирањето која подразбира истовремено подготвување, меѓусобно усогласување и донесување на плановите од страна на сите носители на планирањето во рамките на нивните права и должности;

— континуелноста на планирањето како потреба на носителите на планирањето постојано да ги анализираат и усовршуваат плановите и програмите на својот развој;

— единственоста на показателите што се користат во планирањето, како по содржината (дефиниции на показателите) така и по начинот на утврдувањето и по изворите на податоците;

— едноставноста на показателите, т. е. да бидат лесно применливи и сфатливи за широк круг во планирањето;

— сводноста (агрегирањето) на показателите, која овозможува како синтетичка така и аналитичка обработка на податоците;

— рационалноста која ги овозможува саканите концизирања или проширувања на предложениот показател;

— перманентното меѓусебно објективно информирање и усогласување како значаен фактор за навремено подготвување и изработка на реални планови;

— стручната зависност на анализите и програмите за остварувањето на текуштите планови и оценки за наредниот период.

Член 5

Носителите на економски односи со странство во подготвувањето и донесувањето на своите планови ќе се придржуваат кон основите и критериумите од:

— среднорочниот општествен план на Југославија, општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини и проекцијата на платниот биланс на Југославија;

— договорите на републиките и автономните покраини во федерацијата по поодделни области од посебно значење за реализација на договорената политика на вкупниот развој на земјата за кои е предвидено да се склучуваат такви договори;

— самоуправните спогодби за елементите на основите на плановите што ги склучуваат членовите на заедницата во самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и автономните покраини;

— Одлуката за методологијата и критериумите за утврдување и методологијата за следење на остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во Единствената проекција на платниот биланс и во Единствената проекција на девизниот биланс на Југославија;

— долгорочната политика на унапредување и поттикнување на економските односи со странство;

— плановите на развојот за среднорочниот и долгорочниот период на носителите на економски односи со странство;

— реализациите на плановите на носителите на економските односи со странство во претходниот период;

— резолуциите за политиката на остварувањето на општествениот план на Југославија и резолуциите за политиката на остварувањето на општествениот план на републиката и на општествениот план на автономната покраина — во годината за која се донесуваат плановите.

III. Содржина на плановите

Член 6

Носителите на економски односи со странство донесуваат планови што се од посебно значење за платниот и девизниот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар, а кои мораат да содржат вредносни показатели на материјалните, односно на физичките текови на размената со странство и финансиски и девизни текови на таа размена, и тоа:

— план на економските односи со странство (план на извозот и увозот на стоки и услуги, како и на другиот нестоковен промет);

— план на приливот и одливот на девизи;

— план на кредитните односи со странство.

При подготвувањето и донесувањето на плановите од став 1 на овој член треба да се има предвид посебно долгорочната ориентација кон извоз и кон супституција на увозот, како и искажувањето на планските показатели по валутна насоченост (конвертибилно и клириншко подрачје) и по регионална насоченост (земји во развојот, социјалистички земји и развиени земји на Запад), по економска намена (репродукциони материјали, опрема и широка потрошувачка). Плановите треба да содржат и показатели за заедничките вложувања, како и за долгорочната производствена соработка со домашните и странските партнери.

Член 7

Плановите на економските односи со странство го содржат планираниот физички обем на извозот и увозот на стоки и услуги на носителите на планирањето, при што посебно се прикажува извозот и увозот на стоки и услуги остварен по основ на самоуправната спогодба од член 67 на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот).

Член 8

Плановите за прилив и одлив на девизи го содржат девизниот прилив и одлив планиран по ос-

нов на извозот и увозот на стоки и услуги, вклучувајќи ги правата и обврските по самоуправните спогодби од чл. 67 и 68 на Законот, кои и посебно се искажуваат.

Плановите за прилив и одлив на девизи ги опфаќаат и динарите што имаат третман на девизи во смисла на Законот, плаќањата и приливот по основ на камата, девизниот прилив и одлив по основ на користењето и давањето на кредити и по основ на наплатата и плаќањето на главницата по порано дадениот и користени кредити.

Овие планови посебно ги опфаќаат и правата на увоз и одлив на девизи по основ на компензација поради забрана или ограничување на извозот во смисла на член 22 од Законот, како и остварениот девизен прилив и одлив на девизи по основ на долгорочни меѓудржавни аранжмани.

Член 9

Плановите на кредитните односи со странство ги содржат:

— планираните износи на користењето на странски кредити и заеми, по видови и намени;

— планираните износи на девизниот кредитирање на странство, по видови и намени;

— планираната динамика на користењето и давањето на кредити и заеми, со динамиката на отплатата на земените и наплатата на дадените кредити и заеми.

Член 10

Носителите на планирањето, при подготвувањето и донесувањето на плановите, мораат да водат сметка, во искажувањето на одделни ставки да не го искажуваат делот што е опфатен во плановите на други организации.

Пред изработката на плановите за наредниот период, носителите на планирањето аналитички ја обработуваат реализацијата на плановите во претходниот период во врска со проблематиката на планираниот обем на размената со странство, курсот на динарот, стимулацијата на извозот, царините, компензациите поради забрана или ограничување на извозот, односно на домашните и странските цени, со склучувањето на извозно-увозни работи и сл.

Член 11

Самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини се договараат и ги усогласуваат ставовите во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство за следните елементи на плановите:

— за елементите на материјалните текови што го опфаќаат извозот и увозот на стоки и услуги (вкупно, по економска намена и по валутни подрачја);

— за елементите на финансиско-девизните текови на економските односи со странство по основ на девизниот прилив и одлив од извозот на стоки и услуги (вкупно, по економска намена и по валутни подрачја);

— за елементите на капиталните трансакции кои го опфаќаат користењето на странски кредити и давањето на кредити на странство (вкупно, по видови на кредити и по валутни подрачја).

Член 12

Елементите на плановите од член 11 на овој договор се од посебно значење за платниот и девизниот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар.

Самоуправната спогодба за елементите на основите на плановите во републиката односно во авто-

номната покраина ќе разработат поподробни упатства според кои носителите на планирањето ќе ги изработуваат своите планови на економските односи со странство, планови за прилив и одлив на девизи и планови на кредитните односи со странство.

Член 13

Носителите на економски односи со странство, во подготвувањето и донесувањето на плановите, особено мораат да водат сметка за изворите на средствата со кои располагаат за плаќање на увозот, и тоа:

- за девизните средства што организациите на здружен труд ги оствариле со самостојно вршење на работите;
- за девизните средства остварени со здружувањето на трудот и средствата;
- за средствата од странски кредити;
- за купувањето на девизи на девизниот пазар.

Член 14

Носителите на планирањето, во подготвувањето на плановите на економски односи со странство, како аналитичко-документациона основа за изработка на плановите ќе ги користат и усогласените проекции на материјалните биланси и на стоконните биланси на надворешнотрговската размена на организациите на здружен труд, при што треба особено да водат сметка за обезбедувањето на девизни средства за извршување на така утврдените биланси.

Член 15

Носителите на економски односи со странство во текот на подготвувањето и донесувањето на плановите ќе ги искажуваат своите планови вредносно во динари, по курсот по кој пресметката ја врши статистиката на надворешната трговија.

IV. Донесување и усогласување на плановите

Член 16

Плановите на економските односи со странство на основните и други организации на здружен труд претставуваат основа за планирање на сите нивоа.

Носителите на планирањето изработуваат и донесуваат среднорочен план на економските односи со странство, план за прилив и одлив на девизи и план на кредитните односи со странство за период од пет години, како составен дел од вкупниот план на развојот.

За да се обезбеди реализација на начелото за истовременоста на планирањето, носителите на планирањето се должни да пристапат кон подготовки за донесување на плановите во согласност со Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија. На тој начин ќе се овозможи и реализација на меѓусебното усогласување на планирањето како еден од битните основи на самоуправното планирање.

Член 17

Носителите на планирањето се должни, по елементите предвидени за среднорочните планови, да ги подготвуваат и донесуваат годишните планови на економските односи со странство, плановите за прилив и одлив на девизи и плановите на кредитните односи со странство.

Плановите се донесуваат кон крајот на секоја година за наредната година.

На крајот од секоја година се утврдува извршувањето на плановите и се вршат анализи на тоа извршување. Заради подобро анализирање на из-

вршувањето на планови, носителите на планирањето своите основни годишни плански задачи утврдени во сопствените плански документи ќе ги разработуваат најмалку тримесечно и ќе прават тримесечни анализи.

Член 18

Со самоуправната спогодба за елементите на основите на плановите во републиката односно во автономната покраина членките на самоуправните интересни заедници ги утврдуваат меѓусебните права и обврски во планирањето на економските односи со странство и ги усогласуваат овие планови во Заедницата и со планот на економските односи со странство во републиката односно во автономната покраина.

Со спогодбата од став 1 на овој член ќе се утврди начинот за навремено известување на носителите на планирањето за текот на усогласувањето на плановите.

Член 19

Во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини ги усогласуваат ставовите во постапката за подготовка на плановите на економските односи со странство на републиките и на автономните покраини и учествуваат во изготвувањето на проекцијата на платниот биланс на Југославија.

Член 20

Овој договор претставува основа за склучување на самоуправна спогодба во републиките односно во автономните покраини во поглед на заедничките елементи на основите на плановите, кои кој организациите на здружен труд, како носители на планирањето, се должни да се придржуваат при изработката и донесувањето на своите планови.

V. Остварување и следење на остварувањето на плановите

Член 21

Сите носители на планирањето редовно го следат, анализираат и оценуваат остварувањето на своите планови и извршувањето на обврските од самоуправните спогодби, ги согледуваат можностите за остварување на плановите во наредниот период, и обезбедуваат меѓусебно информирање за остварувањето на плановите, според утврдената шема од Одлуката за методологијата и критериумите за утврдување и методологијата за следење на остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во Единствената проекција на платниот биланс и во Единствената проекција на девизниот биланс на Југославија и за минимумот на заедничките показатели.

За таа цел се донесуваат програми за остварување на плановите, кои особено ги содржат неопходните мерки и акции за остварување на обврските што произлегуваат од плановите и склучените самоуправни спогодби.

Член 22

Доколку во текот на остварувањето на плановите на носителите на планирањето битно се отстапи од утврдените заеднички интереси, цели и задачи, и со тоа се доведе во прашање извршувањето на обврските спрема другите носители на планирањето преземени со самоуправните спогодби и со договорите за основите на нивните или на заедничките

плани, или настапат околности што бараат преземање на посебни мерки за остварување на плановите, тие мерки ќе се предвидат во самоуправните спогодби во рамките на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 23

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата што се предмет на овој договор, како и за негова измена и дополнување.

Член 24

Овој договор се смета склучен откако ќе го потпишат овластени претставници на сите учесници на овој договор.

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на потпишувањето.

Член 25

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Босна и Херцеговина
Претседател,
Менсур Смајловиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Хрватска
Претседател,
Ивица Трнокоп, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Словенија
Претседател,
Антон Слалерник, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Косово
Претседател,
Нешет Жуби, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Црна Гора
Претседател,
Никола Самарџиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Македонија
Претседател,
Мориц Шапи, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Србија
Претседател,
Сретен Цвијовиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Војводина
Претседател,
Здравко Мутџ, с. р.

331.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАНДАРДНИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ И НА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 16 јануари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за стандардни електромотори и на нивните резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени да ги зголемат до 13%.

2. Во цените од точка 1 на оваа спогодба учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи согласно со прописите.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 684 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Север“ — Суботица, „Раде Кончар“ — Загреб и „Електроковина“ — Марибор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 37 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

332.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНДЕНЗАТОРИ ЗА ПОПРАВКА НА ФАКТОРИ НА СИЛА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 18 ноември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за кондензатори за поправка на фактори на сила, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени да ги зголемат во просек до 9%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Во цените во прометот на големо од точка 1 на оваа спогодба учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи согласно со прописите.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 15 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Искра“ ТООЗ, Кондензатори — Семич и „Минел“, Статички апарати — Рипањ.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

333.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХИДРОДИНАМИЧКИ СПОЈНИЦИ**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 24 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за хидродинамички спојници, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3046 од 12 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „14 октомври“ — Крушевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи — потписници на Спогодбата.

334.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗБЕСТНО ВЛАКНО И АЗБЕСТНО БРАШНО**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 24 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за азбестно влакно и азбестно брашно, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 96 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Босна-Азбест“ — Босанско Петрово Село, „Кораче“ — Брвеник на Ибру и „Страгари-Азбест“ — Страгари.
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Босна-Азбест“ ООУР „Лепенка“ — Босанско Петрово Село, „Грмеч“ — Белград, „Донит“ — Медводе, „Милан Благојевиќ“ — Лучани „Хромос“ — Загреб, „Југоазбест“ — Младеновац, ОХИС — Скопје, „Кенијска грађевинска индустрија“ — Карловац, „Технохемија“ — Белград и „Елан“ — Придоголе.

335.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КСАНТАТ**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 2 октомври 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за ксанта, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) На — изопропил ксанта	18.310
2) К — етил ксанта	20.680
3) К — амил ксанта	21.580
4) К — бутил ксанта	18.870

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7289 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Жупа“ — Крушевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: РТБ „Бор“ — Бор, Рудник бабра — Мајданек, РМХК Трепча, РО „Трепча Комерц“ — Косовска Митровица, Рудници „Кишница“ — Приштина и „Ново Брдо“ — Приштина.

336.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХОЛИН-ХЛОРИД И ЗА АНИ ПРЕПАРАТИ**

1. Претставникот на производителот и претставникот на потрошувачот, на 2 октомври 1979 година,

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за холин-хлорид и за ANI препарати, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) холин-хлорид — 50	15.080
2) ANI Mn-31	18.080
3) ANI mg-10	7.345

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7289 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Жупа“ — Крушевац.

Претставник на купувачот-потрошувач: „Агро-војводина“, ООУР „Технохемија“ — Нови Сад.

337.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАЛЦИУМ КАРБИД

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 15 ноември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за калциум карбид, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Калциум карбид:	Дин/т
1) прав до 1 mm	4.270
2) зрно од 1 до 2 mm	4.620
3) зрно над 2 до 4 mm	5.000
4) зрно над 4 до 7 mm	5.350
5) зрно над 7 до 15 mm	5.720
6) зрно над 15 до 25 mm	6.240
7) зрно над 25 до 50 mm и над 50 до 80 mm	6.390

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7508 од 14 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Товарна дуплика — Руше.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

338.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕМЕНТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 10 септември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за цемент, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени да ги зголемат така што највисоките продажни цени за цемент да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) PC-250	797,85
2) PC-350	892,75
3) PC-450	1.026,00
4) PC-550	1.278,90
5) пуцолански (P-700)	873,70
6) алуминиантен (AC-650)	2.555,75
7) бел PC-250	1.861,40
8) бел PC-350	2.187,20
9) бел PC-450	2.522,45
10) металургиски (MZ-250)	797,85
11) металургиски (MZ-350)	892,75
12) салодур	1.184,05

Овие цени се однесуваат на цементот пакуван во вреќи од 50 kg, натоварен во возило на складот на производителот. Ако цементот се испорачува во ринфуза, цените се намалуваат за 45 динари за еден тон.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6296 од 28 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Салонит Анхово“ — Анхово, Цементарна Трбовле — Трбовле, „Далмација-цемент“ — Солин, „Хидроелектра“, ООУР „Слобода“ — Подсусед, Истарска творница цемента и хидратизираног вапна — Пула, Творница цемента — Умаг, Беочинска фабрика цемента — Беочин, Фабрика цемента „Нови Поповац“ — Поповац, Фабрика цемента — Косјерић, Фабрика цемента „Шар“ — Бегерал Јанковић, Фабрика цемента „Усје“ — Скопје, Фабрика цемента „Азот“ — Горажде, Фабрика цемента — Лукавац, Фабрика цемента — Какањ и Фабрика цемента — Плевља.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 35 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

339.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАДЕЖНИ МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ НА БЕТОН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 29 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за градежни машини за производство и транспорт на бетон со приклучни уреди и на нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за машини и приклучни уреди до 12% а за резервни делови до 14%.

Во цените од точка 1 на оваа спогодба учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5134 од 27 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 11 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

340.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГОЛЕМИ КОМПРЕСОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПРИМИРАН ВОЗДУХ И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 23 мај 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за големи компресори за производство на компримиран воздух и за нивните резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

Во цените од точка 1 на оваа спогодба учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3651 од 27 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: СОУР „Енергоинвест“ — Сараево, РО „Трудобеник“ — Добој, и „Фаграм“ — Смедерево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

341.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАЛИУМ-ХИДРОКСИД

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 2 октомври 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за калиум-хидроксид, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми така што највисоката продажна цена да изнесува 11.700 динари за 1 тон.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7289 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Жупа“ — Крушевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Мерима“ — Крушевац, КЕМО — Љубљана, „Технохемија“ — Белград, ФАМ, Фабрика мазива — Крушевац.

342.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРГАНСКИ БОИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 5 ноември 1979 го-

дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за органски бои, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 12%, а според ценовникот кој е составен дел на Спогодба, и тоа така што зголемувањето на цените на одделни производи да изнесува најмногу 19%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8241 од 18 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Кемијски комбинат — Загреб и „Цинкарна“ — Целје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

343.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКО И ТЕХНИЧКО СТАКЛО, ЗА ТОПЛОМЕРИ И АЕРОМЕТРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 22 ноември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за лабораториско и техничко стакло, за топломери и аерометри, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 14%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 810 од 26 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Творница лабораторијског стакла и опреме — Загреб и СОУР ИНТОС, ООУР „Борис Кидрич“ — Пула

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Хоспиталдент“ — Лабораторија — Загреб, „Санолabor“ — Љубљана, „Југолабораторија“ — Белград, „Ветпром“ — Белград и „Југолек“ Белград.

344.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НЕПРФОСУВАЧКИ САДОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 октомври 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за непрфосувачки садови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени малопродажни цени да ги зголемат до 11,4%.

2. Во малопродажните цени од точка 1 на оваа спогодба учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 84 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Братство“ — Охрид и „Рад“ — Белград.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

345.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ САНИТАРНИ И ЕМАЈЛИРАНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 ноември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани санитарни и емајлирани производи, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8156 од 25 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 2 производитела потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 35 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

346.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗ-
БЕСТНИ ЛЕПЕНКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 24 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за азбестни лепенки, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 95 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Босна-Азбест“ — Босанско Петрово Село и „Колубара-Азбест“ — Страгари.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Агроводина“ — Нови Сад, „Технохемија“ — Белград, „Астра“ — Љубљана, „Југоазбест“ — Младеновац, „Колектив“ — Аранѓеловац, „Бродомеркур“ — Сплит, „Млиноопскрба“ — Загреб, „Јеклотехна“ — Марибор и „Фероелектро“ — Сараево.

347.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БРЗ-
ГАНИ КУТИИ ОД ПЛАСТИКА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 23 ноември 1978 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за брзани кутии од пластика, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголеми до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6473 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: РТЕ „Бор“, РО Индустрија за прераду — Бор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодба.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 62 СТАВ 1 ТОЧКА 8, ЧЛЕН 87 СТ. 1 И 2, ЧЛ. 88 И 89 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПТТ СООБРАКАЈ НИШ, И НА ЧЛЕН 91 СТАВ 1 ТОЧКА 8, ЧЛ. 142, 170—177 ОД СТАТУТОТ НА ИСТАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Работната заедница на заедничките служби на Работната организација на ПТТ сообраќај, Ниш, му предложи на Уставниот суд на Југославија да спроведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на член 62 став 1 точка 8, член 87 ст. 1 и 2, чл. 88 и 89 од Самоуправната спогодба за здружување во Работната организација на ПТТ сообраќај Ниш од 8 декември 1978 година, и на член 91 став 1 точка 8, чл. 142 и 170—177 од Статутот на истата работна организација од 5 декември 1978 година, од причината што не се согласни со Уставот на СФРЈ и што се спротивни на Законот за здружениот труд.

Уставниот суд на Југославија, постапувајќи согласно со член 389 од Уставот на СФРЈ, го достави предлогот да Уставниот суд на Србија, заради оценување на согласноста на оспорените одредби со Уставот на СР Србија и на спротивноста со Законот за здружениот труд. Уставниот суд на Србија со својата одлука бр. ИУ-751/79 од 19 декември 1979 година, оцени дека оспорените одредби не се несогласни со Уставот на СР Србија, ниту спротивни на Законот за здружениот труд, на предметот го врати до Уставниот суд на Југославија, заради оценување на согласноста на оспорените одредби со Уставот на СФРЈ.

2. Со оспорените одредби е предвидено со работите на Работната заедница на заедничките служби да раководи директорот на Работната организација на ПТТ сообраќај, со тоа што одделни овластувања може да пренесе врз својот заменик или помошник, а сите нив ги именува и разрешува од должност Работничкиот совет на Работната организација. Според мислењето на подносителот на предлогот, основните организации на здружен труд на ПТТ сообраќај, што склучиле самоуправни спогодба за здружување, не биле овластени со таа спогодба, а потаа и со Статутот, да ги уредуваат внатрешните односи на поделбата на работите и раководењето во Работната заедница на заедничките служби, ниту да определат изборот на индивидуален и колегијален раководен орган да го спроведува заедничкиот орган на управувањето — Работничкиот совет на Работната организација, бидејќи со таквото уредување на односите им го ускратиле на работниците на заедничките служби остварувањето на нивните уставни права да учествуваат во уредувањето на овие односи.

3. Основните организации на здружен труд, како субјекти на склучувањето на самоуправни спогодба за здружување во работна организација, согласно со член 105 од Уставот на СФРЈ, имаат право со самоуправни спогодба да ги утврдат, помеѓу другото, заедничките работи, како и раководните органи, а исто така да ги уредат правата, обврските и одговорностите на работната заедница која

врши работи од заеднички интерес за здружените организации. Според член 100 од Уставот на СФРЈ, работничкиот совет на работната организација ги именува и разрешува членовите на раководните органи.

Согласно со изложеното, уредувањето на односите во врска со организирањето на вршењето на заедничките работи во организацијата на здружен труд и изборот и разрешувањето на раководните органи на организацијата на здружен труд е уставно право на основните организации на здружен труд кои се здружуваат во работна организација. Од таа причина оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот не се несогласни со Уставот на СФРЈ и со нив не се повредуваат уставните права на работниците на работната заедница, бидејќи правата на здружување во работна организација и на избор на раководни органи на работната организација, со уставот не им се дадени на работниците на работната заедница. Работниците на работната заедница, која, по правило, се основа со самоуправна спогодба за здружување во работна организација, се застапени по делегатски пат во заедничките органи на управување на работната организација и на тој начин учествуваат во одлучувањето за заедничките прашања на работната организација.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 февруари 1980 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, донесе

ОДЛУКА

Се одбива предлогот за поништување на одредбите на член 62 став 1 точка 8, член 87 ст. 1 и 2, чл. 88 и 89 од Самоуправната спогодба за здружување во Работната организација на ПТТ сообраќај Ниш од 8 декември 1978 година, и на член 91 став 1 точка 8, чл. 142, 170-177, од Статутот на истата работна организација од 5 декември 1978 година.

5. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и членови на Судот: Милорад Достаниќ, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Арпад Хорват, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Јаким Спиrowsки, Воислав Ракиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко и Миљунко Шибалиќ.

У. бр. 136/79

13 февруари 1980 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Томашкић Драго Богдан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дукиќ Изидора Арно, Којадиновиќ Стевана Игњат, Николиќ Дмитрова Славо, Опић Валента Андрија, Опић Валента Антуњ, Узур Петра Миле, Узур Марковић Танасија Нада.

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Боровина Николе Анте, Босанац Павла Лазо, Бунчић Николе Васо, Цишлер Рудолфа Рудолф, Цвечић Рудолфа Рудолф, Дакић Милоша Душан, Касун Мије Славо, Кијук Станка Стевица, Кукрић Миће Манојло, Призмић Стјепана Јаков, Прић Стојана Марко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Белешевић Фабијана Рудолф, Бенић Владимира Владимир, Дружинец Славо Јосип, Грчић Јосипа Крунослав, Жежек Антуна Мијо, Опић Петра Марко, Овчаричек Марка Алојз, Радаковић Стевана Георгије, Ракић-Тропе Фабијана Марија, Рупник Симона Јозеф, Земан Станислава Станислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алтин Антона Марцијано, Банк Ивана Жељко, Босанац Јова Мојо, Брош Фране Карло, Вуј-Летица Николе Луција, Хушка Фердинанда Јосип, Иличић Антона Анђела, Јовановић Бранка Боровој, Кашић Ивана Стјепан, Клачмер Фране Вияко, Класичек Стјепана Бранко, Кличан-Богичевић Михајла Борка, Комадина Николе Ана, Ковачевић-Алексић Николе Загорка, Козловић Антона Јосип, Лубиана Ивана Умберто, Марић Павла Владимир, Николић Ђуре Дмитар, Новак Антуна Антуњ, Павловић Васе Бранко, Пуцић Ивана Динко, Сакач Николе Марија, Скок Фране Фране, Смиљанец Стјепана Виктор, Стопић Фране Милан, Шафранко Фране Златко, Шанин Јоакима Умберто, Шалковић Стјепана Виктор, Шебић Јосипа Јосип, Ширац Марка Манда, Вебер Јосипа Стјепан, Вузем-Палешаќ Марија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Апан Лазара Саво, Ајман Стјепана Стјепан Барчан Фране Јосип, Базијак Мате Иван, Бенац-Јанеш

Антон Марија, Цулић Вида Живко, Чоџо Стева Милан, Чалић Симе Игњатија, Дашек Фрзње Стјепан, Дукић-Турак Ивана Марија, Ђанић Николе Ђорђе, Ђермановић Стевана Станко, Ђурић Милке Милан, Ђувеџер Бошка Мате, Филиповић Драге Дражен, Глазер Мартина Јосип, Глидић Душана Ради-вој, Голубић Јанка Јосип, Гргурић-Сузић Јанка Да-ница, Гргурић Јосипа Јосип, Харамбасић Илије Стеван, Холенчек Ђуре Вера, Иванек Макса Алојз, Ивановић Антуна Иво, Ивановић Петра Милан, Јанковић-Гостовић Димитрија Љубица, Јокановић Триве Славко, Кабић Стева Мирко, Кијук Станка Милан, Кобетић Стјепана Стјепан, Кокир Михајла Љубомир, Кола-Павелић Јосипа Даринка, Коларић-Јакопанец Јураја Бранка, Комленац Јосифа Игња-тија, Корица Лазе Никола, Ковачевић Мирка Рајко, Ковачић Алојза Стјепан, Краљић Ивана Иван, Креј-чи Виктор Франьо, Лалић Ђуре Петар, Малић Ђуре Мирко, Малић Ђуре Перо, Мамула Николе Георгије, Марчетић Николе Михајло, Микиша Јосипа Јосип, Милаковић Николе Стојан, Милетић-Вучковић Ми-хајла Љубица, Минић Николе Јово, Мишчевић Ми-лоша Богдан, Митровић Милана Ђуро, Мудринић Паје Петар, Небески Ивана Франьо, Осмак Павла Иван, Остојић Спасоја Милан, Остојић-Љубић Ива-на Весна, Падован Антуна Анте, Пакајић Павла Ра-дован, Пандур Ивана Звонимир, Павић Јосипа Иван, Павлетић Јакова Иван, Пејша Франьо Јосип, Перић Рача Владо, Периче Магдалене Звонко, Плавшић Светозара Петар, Поподић-Станић Дана Стана, По-селед Антуна Јосип, Прибудић Јоза Иван, Продано-вић Стојана Петар, Прохаска Станка Божо;

Радојчић-Шкерјанец Франьо Љерка, Рајакровић Милана Пантелија, Ребић Стјепана Доминик, Рих-тов Вилима Виктор, Ритоша Матије Антон, Рош Ивана Предраг, Рупена Мије Иво, Синковић-Цмреч-ки Мата Аница, Смолек-Човић Анта Соња, Сомер Ђуре Антун, Старц Франца Славој, Стојковић Ди-митрија Ђураћ, Страга Изидора Рикард, Стрмечки Антуна Франьо, Сучић-Урбанке Аладара Адела, Су-панец Ане Иван, Шепаровић Вицка Александар, Ше-паровић Ивана Динко, Ширавц Франьо Марко, Шпа-кић-Хејмковић Марија, Шуберт Мирка Иван, Тео-дорчевић Танасија Стојан, Варјачић Винка Стјепан, Вилклер Јосипа Антун, Витез Ивана Божидар, Вра-нић Мила Вељко, Вујанић Луке Петар, Вукотић Во-же Милутин, Захарија-Грлаш Филипа Зденка, Заи-лац Стевана Јован, Зеџ Кузме Тонка, Зедник Мије Руда, Женетић Марка Нико, Жгела Франьо Вален-тин, Жлепало-Доленчић Рока Елизабета;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Амчић Пере Винко, Брзица Ивана Владо, Цертић Ђуре Лука, Цетиња Петра Чедо, Чавић Милутина Петар, Дашек Антуна Фрако, Долежал-Плавшић Светозара Љуба, Дошен Стевана Ђуро, Дружинец Марка Мирко, Гојковић Николе Петар, Гределевић Ђуре Драган, Ходак Ђуре Милан, Хорват-Клепић Миливоја Радојка, Ивановић Антуна Стјепан, Јози-повић Луке Јакоб, Кијук Јове Никола, Којадиновић Стевана Перо, Комар Драгутина Франьо, Которац Ивана Влада, Ковачевић Стојана Рајко, Крајновић-Вренце Франца Јожица, Кренек-Покорни Франьо Емилија, Кризманић Тома Иван, Крсник Виктор Иван, Квочић Луке Карло, Ламот Милана Мијо, Му-жар Алојза Мирко, Николић-Ивановић Проке Ана, Оробабић Стеве Игњо, Подунавац Милоша Ђорђе,

Рајчевић Стевана Иван, Сарајлија Николе Стојан, Селешки Андрије Јосип, Србљан Јове Марко, Шена-ровић Ивана др Виктор, Терек Мије Антун, Узур Николе Цвијета, Вујанић Милоша Јово;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ацијевић Маријана Стјепан, Бичанић Антуна Мирко, Боровина Николе Стјепан, Боровина Николе Вица, Буторац Ивана Жељко, Чинић Марија Тиберио, Драгојевић Петра Петар, Дружинец Мирка Драго, Ђурић Алексе Радован, Frisch Rudolfa Josip, Игњатовић Паје Момчило, Ивановић Лазе Чедо, Ја-нуш Мате Иван, Карапанца Илије Момчило, Кљајић Душана Драган, Кокир-Компић Томе Јелица, Коса-новић Блажа Вено, Косијер Милана Милица, Кова-чевић Јове Павле, Кристанић Драгице Албина, Кр-љевић Мирка Томислав, Кукуљ Бранка Божидар, Ла-ниновић Душана Душан, Леш Матије Штефица, Ма-цура Ивана Анкица, Маковац Ивана Феличе, Мале-тић Мата Славко, Марошевић-Палко Људевита Ште-фица, Милетић Стојана Бранко, Миљановић Милана Мирко, Ненадовић Цвије Марко, Осмак-Мајсторовић Мартина Славица, Парадиновић Мије Мартин, Параг Александра Винко, Павић Милана Проко, Павић Ивана Вид, Петровеки Вилија Стјепан, Посејпал Ивана Иван, Продановић Паје Богдан, Рађеновић Јована Милорад, Сарајлија Гаје Стеван, Славујевић Стеве Цвијета, Слијепчевић Мата Влатко, Свијетли-чић Матије Вилим, Szabo Marije Franjo, Ширавц Фран-њо Франьо, Шкоко-Босна Неда, Штокић Милана Иван, Шваб Ивана Драгутин, Tessari Santa Josip, Томац Славка Карло, Томашевић Мија Катарина, Томовић Новака Милорад, Узур-Крајновић Јована Дмитра, Влајнић Драгана Ђуро, Војновић Теше Кон-стантин, Вранешевевић Павла Гојко, Вукасовић Осто-је Илија, Зедник Васе Милева, Зеленбрг Мирка Јо-сип, Жунчић Антуна Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општинародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Петровић Душана Дражен, Видић Илије Владо.

Бр 89
29 јули 1979 година
Београд

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-ративна Република Југославија и Република Ита-лија

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕР-
ДАН**

Rinaldi Petro — ополномоштен министер во Министерството за надворешни работи на Република Италија.

Бр. 91
26 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 5573 Скопје

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Девић Љубише Драгослав, Филиповски Тоде Славе, Турк Јанеза Славко;

војници: Хаџимуса Рамуша Нејази, Хреља Мирка Клаудио, Игњић Недељка Љубомир, Јакovina Јозе Бранко, Пешић Михајла Дане, Повше Франца Франц, Ратковић Радомира Милош, Таборшак Јосипа Маријан, Вучковић Живорада Славиша, Вулић Радомира Вељко;

Од Воената пошта 7250 Загреб

— за примерна работа врз развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетари: Алј Џемала Енес, Бачић Џемала Фуад, Јусуфи Мурата Хаки, Ковачевић Марка Петро, Предавец Стјепана Дражен, Weissenbach Франца Зденко, Живков Јована Сава;

војници: Анђелковић Боривоја Зоран, Грбовић Драгомира Василије, Јакшић Адама Иван, Караћ Велимира Илија, Кнежевић Момира Славко, Кордић Јосипа Иван, Маринковић Топлице Новица, Николаки Костова Наков, Пехлић Махмута Ибро, Пушић Алексе Јоца, Урбанец Блажа Јанко, Винковић Јураја Јосип;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Јонић Сретена Драган, Перак Анте Марко, Селамни Бејмана Рамадан, Томљановић Златка Младен;

војници: Баџиковић Ђуре Жељко, Имери Рами-за Селим, Јоргин Слободана Жарки, Кадић Срећка Милун, Кутлешић Радише Милун, Лазаревић Бранка Драгољуб, Марош Стјепана Анте, Молнар Иштвана Милан, Примц Станислава Јанко, Радојевић Наста Радојица, Радески Милосава Никола, Симиџија Крстана Недељко, Стојић Бранка Вујо, Шилички Лазара Стеван, Зоћевић Радослава Милорад;

Од Воената пошта 2050 Љубљана

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомец на ШРО — водник Жељан Милана Дарко;

десетари: Митевски Спаске Орце, Муратовић Ахмета Авдија, Пера Фране Валтер, Петров Митре Мирко, Радуловић Драгана Милорад, Симуновић Саве Велимир;

војници: Бечовић Шаџира Исљам Брајковић Радета Мирољуб, Целик Јаноша Габор, Халили Ајваз Рафет, Хорватинчић Бранка Бранко, Мариновић Славка Милорад, Марки Данијела Нандор, Маскалевић Пере Мато, Милутиновић Драгослава Станимир, Павић Стојана Миле, Петров Милоша Стеван, Подграјшек Алојза Алојз, Пургар Петра Звоне, Тепеш Ивана Марко, Врцкоски Петра Марјан.

Бр. 92
1 август 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Грција

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Ioannis Davos, генерал, началник на Генералштабот на народната одбрана на Република Грција.

Бр. 106
18 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за беспримерно јунаштво, за чесно извршена задача во борбата без отстапување пред надмоќниот непријател на Кадињача на 29 ноември 1941 година

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Ужички раднички батаљон.

Бр. 107
19 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
316. Заклучоци за главните правци на акциите во спроведувањето на одлуките од Шестата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Хавана — — — — —	721
317. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за извештајот за работата на Сојузниот извршен совет за периодот од 16 мај 1978 до крајот на 1979 година — — — — —	723
318. Заклучоци на Соборот на Републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за извештајот за работата на Сојузниот извршен совет за периодот од 16 мај 1978 до крајот на 1979 година — — — — —	727
319. Одлука за определување на максималните цени за експедирање и доставување на писма и поштенски картички во внатрешниот поштенски сообраќај — — — — —	729
320. Одлука за определување на максималните цени односно тарифни ставови за превоз на стоки на пругите на југословенските железници — — — — —	730
321. Решение за определување на стоковниот контингент за злато во 1980 година — — — — —	730
322. Решение за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфична опрема за определени гранки и групации на стопанството — — — — —	731
323. Правилник за начинот на утврдување на износот на непотрошената амортизација пресметана по минималните стапки пропишани со закон — — — — —	733
324. Наредба за определување на комуналните услуги што воените единици и воените установи ги вршат сами — — — — —	734
325. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Bild“ — — — — —	734
326. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kurier“ — — — — —	734
327. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Quick“ — — — — —	735
328. Правилник за измена на Правилникот за извозните објекти за производство на намирници од животинско потекло и за начинот на работа во нив — — — — —	735
329. Правилник за југословенските стандарди за ознаките на коловозникот — — — — —	735
330. Договор за заедничките цели и елементи на плановите на економските односи со странство, на плановите на приливот и одливот на девизите и на плановите на кредитните односи со странство, како и за начинот и средствата за нивното остварување во периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	736
331. Спогодба за промена на затечените цени за стандардни електромотори и на нивните резервни делови — — — — —	739
332. Спогодба за промена на затечените цени за кондензатори за поправка на фактори на сила — — — — —	739
333. Спогодба за промена на затечените цени за хидродинамички спојници — — — — —	740
334. Спогодба за промена на затечените цени за азбестно влакно и азбестно брашно — — — — —	740
335. Спогодба за промена на затечените цени за ксантат — — — — —	740
336. Спогодба за промена на затечените цени за холин-хлорид и за ANI препарати — — — — —	740
337. Спогодба за промена на затечените цени за калциум карбид — — — — —	741
338. Спогодба за промена на затечените цени за цемент — — — — —	741
339. Спогодба за промена на затечените цени за градежни машини за производство и транспорт на бетон — — — — —	742
340. Спогодба за промена на затечените цени за големи компресори за производство на компримиран воздух и за нивните резервни делови — — — — —	742
341. Спогодба за промена на затечените цени за калиум-хидроксид — — — — —	742
342. Спогодба за промена на затечените цени за органски бои — — — — —	742
343. Спогодба за промена на затечените цени за лабораториско и техничко стакло, за топломери и аерометри — — — — —	743
344. Спогодба за промена на затечените цени за не'рговувачки садови — — — — —	743
345. Спогодба за промена на затечените цени за леани санитарни и емајлирани производи — — — — —	743
346. Спогодба за промена на затечените цени за азбестни лепенки — — — — —	744
347. Спогодба за промена на затечените цени за брзгани кутии од пластика — — — — —	744
Одлука за оценување на уставноста на член 62 став 1 точка 8 член 87 ст. 1 и 2, чл. 88 и 89 од Самоуправната спогодба за здружување во Работната организација на ПТТ сообраќај Ниш, и на член 91 став 1 точка 8, чл. 142, 170, 177 од Статутот на истата работна организација — — — — —	744
Одликувања — — — — —	745

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машевиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.